



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-602-32

Среда, 22 декември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXI

Цена на овој број е 150.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 3.300.— дин. а за странство 4.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

901.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Се прогласува Законот за финансирањето и материјалното и финансиското работење на Југословенската народна армија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година.

П. Р. бр. 371
16 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Финансирање

Член 1

Паричните средства за потребите на Југословенската народна армија се обезбедуваат во сојузниот буџет, како и од приходите кои според одредбите од овој закон и други прописи ѝ припаѓаат на Југословенската народна армија.

Во границите на паричните средства што во сојузниот буџет ѝ се обезбедуваат на Југословенската народна армија се одобруваат и паричните средства за финансирање на обврските на федерацијата во областа на народната одбрана што се од непосреден интерес за извршувањето на задачите на Југословенската народна армија.

Член 2

Паричните средства за потребите на Југословенската народна армија се обезбедуваат според задачите, организацијата, формацијата и плановите за развој на Југословенската народна армија, зависно од материјалните можности на општествената заедница.

Член 3

Југословенската народна армија го врши правото за користење на недвижностите, материјалните средства и добитокот во општествена сопственост и другите имотни права, што за своите потреби ги користат Државниот секретаријат за народна одбрана, воените единици и воените установи или со кои таа ќе се здобие по кој и да е основ (воен имот).

Член 4

Средствата на Југословенската народна армија во смисла на овој закон, покрај воениот имот, опфаќаат и парични средства за потребите на воените единици и воените установи, и средства за потребите на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Со средствата на Југословенската народна армија располагаат, согласно со законот и другите прописи, Државниот секретаријат за народна одбрана, воените единици и воените установи.

Член 5

Во рамките на паричните средства обезбедени за потребите на Југословенската народна армија се предвидуваат и средства за изградба на станови за воени и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, како и за задоволување на културните и други заеднички потреби на припадниците на Југословенската народна армија.

Член 6

Од паричните средства што на Државниот секретаријат за народна одбрана му се одобруваат за редовната дејност, можат да се одделат посебни средства за организирање и користење на одморот на воените лица и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

Државниот секретар за народна одбрана ги определува мерилата и начинот на користење на средствата од ставот 1 на овој член.

Член 7

Паричните средства обезбедени во смисла на членот 1 од овој закон, се распоредуваат со финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана на одделни намени, а во рамките на тие намени — на одделни воени единици и воени установи.

Член 8

Паричните средства непотрошени во текот на календарската година се пренесуваат во финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана за наредната година.

Член 9

Приходите што Југословенската народна армија ги остварува од продажба на непотребен и технички застарен воен имот можат да се употребат само за набавка на воен имот.

Приходите што на Југословенската народна армија ѝ припаѓаат врз основа на посебни закони и други прописи се користат за финансирање на потребите определени со тие закони односно прописи.

Другите приходи што ги остварува во вршењето на својата дејност, Југословенската народна армија ги користи за финансирање на своите потреби.

Член 10

Државниот секретаријат за народна одбрана, воените единици и воените установи се должни средствата на Југословенската народна армија да ги користат наменски и економично во согласност со законот и другите прописи.

Член 11

Државниот секретаријат за народна одбрана, воените единици и воените установи се должни да водат евиденција за состојбата и движењето на средствата што ги користат.

Член 12

Амортизација на воен имот не се врши.

По исклучок, државниот секретар за народна одбрана може да определи во воените установи што работат според начелата за стекнување и распределување доход да се врши амортизација на воен имот, и може да го пропише начинот за пресметување на амортизацијата.

Член 13

Воените единици и воените установи кога во сопствена режија изведуваат работи или изработуваат производи за подмирување на потребите на Југословенската народна армија, ослободени се од плаќање обврски спрема општествената заедница за тие работи односно производи.

На услугите и другите дејности што воена единица или установа им ги врши на корисниците надвор од Југословенската народна армија се плаќа данок на промет, ако според општите прописи на такви услуги односно дејности се плаќа данок на промет.

Воена установа што работи според начелата за стекнување и распределување доход за услугите и другите дејности што им ги врши на корисниците надвор од Југословенската народна армија плаќа обврски спрема општествената заедница според општите прописи.

Член 14

Средствата со кои Југословенската народна армија располага според одредбите од овој закон, можат да се здружуваат со соодветните средства на други државни органи или организации заради заедничко користење, ако интересите или потребите на народната одбрана го бараат тоа. Односите што настануваат од ваквото здружување на средства се уредуваат со договор.

2. Финансиско и материјално работење**Член 15**

Паричните средства што со сојузниот буџет се распоредени за потребите на Југословенската народна армија се пренесуваат на жиро-сметката на Државниот секретаријат за народна одбрана врз основа на тримесечни односно месечни планови за извршување на сојузниот буџет.

Член 16

Финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана се донесува за календарската година.

Ако финансискиот план не се донесе пред почетокот на годината затоа што сојузниот буџет не е донесен до тоа време, финансирањето на потребите на Југословенската народна армија се врши привремено, и тоа најдолго за три месеци.

Привременото финансирање се врши сразмерно со средствата користени во истиот период според финансискиот план од изминатата година, а најмногу до една четвртина од вкупниот износ на средствата распоредени во тој план.

Член 17

Финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана го донесува државниот секретар за народна одбрана, а материјално-финансиските планови на воените единици и воените установи — старешините што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана.

Член 18

Во границите на паричните средства распоредени со финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана им се утврдуваат, со годишни материјално-финансиски планови, паричните средства на воените единици и воените установи според нивната бројна состојба и нормите на следувањата.

Член 19

За законита употреба и располагање со средствата на Југословенската народна армија се одговорни, како наредбодавци, државниот секретар за народна одбрана и старешините на воените единици и воените установи.

Државниот секретар за народна одбрана е наредбодавец за сите средства на Југословенската народна армија.

Старешините на воените единици и воените установи се наредбодавци за средствата на Југословенската народна армија што им се ставени на располагање.

Поблиски прописи за посебните должности и права на наредбодавците во воените единици и воените установи донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 20

За законита употреба и располагање со средствата на Југословенската народна армија, покрај наредбодавците, одговорни се и сметкополагачите.

Кои лица во Југословенската народна армија се сметаат како сметкополагачи, како и нивните посебни права и должности, пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 21

Наредбодавците можат да создаваат обврски во границите на износите распоредени со финансискиот план односно со материјално-финансиските планови.

По исклучок од ставот 1 на овој член, државниот секретар за народна одбрана и од него овластените наредбодавци можат да создаваат обврски (да склучуваат договори) што повлекуваат расходи за повеќе години, а во границите на паричните средства предвидени за Југословенската народна армија во согласност со општествените планови.

Во случајот од ставот 2 на овој член мора да биде утврден целокупниот износ на обврските, како и износите што ќе се исплатат во секоја година.

Член 22

Исплатите на товар на средствата од финансискиот план и материјално-финансиските планови се вршат врз основа на наредба за исплата, што ја издава наредбодавецот.

Наредбодавците издаваат наредби за исплата врз основа на документите со кои се утврдува создадената обврска и височината на износот на исплатата.

Член 23

Сметкополагачот може да ги врши само оние исплати што се засноваат врз закон и прописи донесени врз основа на закон.

Ако сметкополагачот смета дека за извршување на исплатата не е исполнет условот од ставот 1 на овој член или ако утврди неисправност на наредбата за исплата или документите, тој е должен за сите оние околности писмено да го предупреди наредбодавецот.

Наредбодавецот може да одреди да се изврши исплатата и покрај предупредувањето. Во тој случај тој е должен писмено да ја повтори наредбата, а сметкополагачот да ја изврши. По извршената исплата по повторена наредба, наредбодавецот е должен да му го достави предметот на старешината што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

Сметкополагачот нема да биде одговорен за извршувањето на повторената наредба според ставот 3 од овој член.

Ако старешината од ставот 3 на овој член утврди дека обврската по која е извршена исплата или самата исплата била незаконита, ќе поведе постапка за надоместок на штетата според одредбите од Законот за Југословенската народна армија што се однесуваат на материјалната одговорност на воените лица и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија, и според прописите донесени врз основа на овој закон.

Државниот секретар за народна одбрана може да пропише одредбите од овој член согласно да се применуваат и во случаите кога сметкополагачот ќе смета дека наредба за располагање со воен имот не е во согласност со закон, со пропис донесен врз основа на закон или со воените правила.

Член 24

Аконтации и аванси можат да се даваат на име патни и други трошоци и за работи во режија, како и за набавки, работи и услуги, под условите и на начинот што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана.

Член 25

Воените единици и воените установи можат за вршење текушти исплати да држат готови пари до височината на благаянничкиот максимум определен од државниот секретар за народна одбрана.

Член 26

Службата на општественото книговодство — посебен организационен дел го води општественото книговодство за извршувањето на финансискиот план на Државниот секретаријат за народна одбрана и материјално-финансиските планови на воените единици и воените установи.

Начинот за водење на книговодството од ставот 1 на овој член го пропишува генералниот директор на Службата на општественото книговодство во согласност со државниот секретар за народна одбрана.

Член 27

Извршувањето на набавки, работи и услуги што повлекуваат расходи воените единици и воените установи го отстапуваат со јавно наддавање или непосредна погодба.

Јавното наддавање го спроведува комисијата што ја именува надлежниот наредбодавец.

Во кои случаи вршењето на набавки, работи или услуги ќе се отстапува со јавно наддавање или непосредна погодба, како и условите за спроведување на јавното наддавање, пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 28

Надлежниот наредбодавец може да одлучи да не прифати ни една од поднесените понуди и да распише ново јавно наддавање или набавката, работата или услугата да се изврши по пат на непосредна погодба ако смета дека цените на понудувачите се неповолни, или од други оправдани причини.

Член 29

Ако учесниците на јавното наддавање најдат дека нивните интереси се повредени поради тоа што јавното наддавање не е извршено според пропишаните услови, тие можат во рок од осум дена од денот на соопштувањето резултатот од наддавањето да ѝ стават приговор на воената единица односно воената установа што го распишала јавното наддавање.

Решение по приговорот донесува наредбодавецот на воената единица односно воената установа од ставот 1 на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на приговорот.

Член 30

Кога е обезбедувањето за плаќање набавки, работи и услуги предвидено со сојузни прописи, Југословенската народна армија го врши обезбедувањето според тие прописи.

По исклучок од ставот 1 на овој член, обезбедување за плаќање нема да се врши по договорите за изградба на инвестициони објекти и за набавки односно изработка на инвестициона опрема што служат за определени потреби на Југословенската народна армија.

Државниот секретар за народна одбрана ќе определи кои инвестициони објекти, односно инвестициона опрема служи за определени потреби на Југословенската народна армија.

Член 31

Воените единици и воените установи можат по исклучок да им вршат услуги со надоместок на државните органи, работните и други организации и граѓани.

За услугите извршени во случаите на потешки елементарни непогоди, поголеми опасности за животот и здравјето на граѓаните или за безбедноста на имотот на граѓаните или работните организации, како и во други случаи кога тоа го налагаат општите интереси, Југословенската народна армија ги наплатува само фактичните трошоци.

За вршење услуги воените единици и воените установи не се должни да се регистрираат ниту да водат книговодство според општите прописи за работењето на соодветните работни организации.

Член 32

Воените единици и воените установи не се должни на комуналните организации да им плаќаат надоместоци за комуналните услуги што самите ги вршат.

Државниот секретар за народна одбрана ќе ги определи комуналните услуги што воените единици и воените установи ги вршат сами.

Член 33

Воениот имот може да биде со определен или без определен рок за употреба и рок за чување.

Член 34

Воениот имот со определен или без определен рок за чување или рок за употреба може да се расходува:

- 1) ако е во технички поглед застарен за потребите на Југословенската народна армија;
 - 2) ако со рентабилни поправки не може да се оспособи да ѝ служи на својата или на некоја друга целесообразна намена;
 - 3) во други случаи кога интересите на Југословенската народна армија го налагаат тоа.
- Постапката со расходувањето имот ја пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 35

Воен имот се расходува и неговата парична вредност се отпишува и во следните случаи:

- 1) кога ќе биде уништен поради зараза или епидемија;
- 2) кога ќе пропадне поради елементарни непогоди или други исклучителни околности, без кривица на одговорниот ракувач или наредбодавецот, или кај друго лице;
- 3) ако до штета дојде без кривица на кое и да било лице или одговорното лице не може да се утврди;
- 4) кога законскиот застапник во застапување, користејќи го своето законско овластување, ќе се откаже од побарување или од друго барање пред спор, во спор или во постапка за извршување.

Член 36

Овластените воени старешини во оправдани случаи можат да се откажат од наплата на договорни казни, интереси и други побарувања на Југословенската народна армија, како и извршени исплати да огласат за ликвидни под условите и на начинот што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана.

Член 37

За оној воен имот кај кој при чување, манипулирање и транспорт настануваат неизбежни загуби во вид на кало, растур, губење, кршење, итн., се признава растур.

Како растур се признава загубата која се движи во границите на стопите на растурот, што ги пропишува државниот секретар за народна одбрана или од него овластените старешини.

3. Правни работи по повод воен имот**Член 38**

Право за користење на недвижностите што сочинуваат воен имот може да се пренесе врз општествено-политичка заедница, работна или друга организација.

Вршењето на правото за користење на тие недвижности може да се пренесе врз друг сојузен орган.

Преносот на право за користење може да биде со надоместок или без надоместок.

Член 39

Недвижности што сочинуваат воен имот можат да им се даваат во закуп или на бесплатно користење, на определено или неопределено време, на општествено-политички заедници, работни и други организации.

Член 40

Недвижности што сочинуваат воен имот можат да им се отуѓуваат со надоместок на граѓани, нивни здруженија, општествено-политички организации и граѓански правни лица, ако тие можат да се здобиваат со таков имот.

Надвижности што сочинуваат воен имот можат да им се даваат во закуп на граѓани и граѓански правни лица, ако тие можат да земаат таков имот во закуп.

Член 41

Ако определена недвижност само со еден дел сочинува воен имот, во поглед на останатиот дел од таа недвижност правото на предимствено купување од името на федерацијата го има Државниот секретаријат за народна одбрана или воената единица односно воената установа што ќе ја овласти државниот секретар за народна одбрана.

Ако носителот на правото за користење или сопственикот на делот од недвижност што не сочинува воен имот има намера да го продаде тој дел, тој е должен да му го понуди претходно на органот од ставот 1 на овој член.

Ако органот од ставот 1 на овој член во рок од 60 дена од денот на соопштувањето на понудата не изјави дека ја прифаќа понудата, понудувачот може да му ја продаде недвижноста на друг, но само под истите услови или за повисока цена.

Одредбите од претходните ставови согласно се применуваат и во случај кога носителот на право за користење или сопственикот на дел од недвижност кој не сочинува воен имот има намера да го даде тој дел во закуп.

Тужба поради повреда на правото на предимствено купување може да се поднесе во рок од една година од денот на извршениот пренос во земјишните книги, односно во рок од шест месеци од денот кога воената единица односно воената установа што го врши правото на користење на другиот дел од недвижноста узнала за договорот за закуп.

Член 42

За установување право на службеност на недвижностите што сочинуваат воен имот потребна е согласност од државниот секретар за народна одбрана или од лице што ќе го овласти.

Државниот секретар за народна одбрана или овластеното лице може да одбие да даде согласност ако установувањето на службеноста би можело да им нанесе штета на интересите на народната одбрана.

Член 43

Воените единици и воените установи можат според прописите донесени од државниот секретар за народна одбрана да вршат продажба на материјални средства што не им се неопходни.

Материјални средства можат да им се продадат на граѓани или граѓански правни лица, ако тие според прописите можат да се здобијат со право на сопственост на такви средства.

Заради продажба на материјални средства можат да се организираат посебни продавници, како воени установи.

Член 44

Материјални средства можат да им се даваат на послуга или во закуп на општествено-политички заедници, работни и други организации.

Член 45

Правните работи по повод воен имот ги склучува државниот секретар за народна одбрана или лице што тој ќе го овласти.

Член 46

Општите прописи за прометот на недвижности се применуваат и на правните работи по повод недвижности што сочинуваат воен имот, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

4. Контрола**Член 47**

На контрола подлежи целокупното материјално и финансиско работење во Југословенската народна армија.

Контролата ја вршат овластените лица на Југословенската народна армија.

Контролата на материјалното и финансиското работење се спроведува на начинот регулиран со Законот за општественото книговодство и со прописите донесени врз основа на него.

5. Завршна сметка**Член 48**

По истекот на годината се составува завршна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Со завршната сметка конечно се утврдуваат приходите и расходите на Југословенската народна армија за односната година.

Завршната сметка се составува согласно со прописите што ги донесува надлежниот сојузен орган.

Завршните сметки на воените единици и воените установи се составуваат на начинот и во роковите што ги пропишува државниот секретар за народна одбрана.

6. Преодни и завршни одредби**Член 49**

Се овластува државниот секретар за народна одбрана да донесе поблиски прописи: за составување, донесување и извршување на финансискиот и материјално-финансиските планови во Југословенската народна армија; за овластување за располагање со воениот имот кај воените единици и воените установи; за начинот на распоредување и користење на средствата на Југословенската народна армија; за вршење набавки, работи и услуги; за постапката за вршење пренос, продажба и давање на послуга и во закуп на воен имот, за постапката за расходување воен имот и отпис на парични побарувања, како и за постапката за откажување од наплата на договорни казни, интереси и други побарувања на Југословенската народна армија; за роковите на траење и поделбата на категории на воениот имот; за книговодството и евиденцијата на средствата на Југословенската народна армија.

До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член, а најдоцна до 31 мај 1966 година ќе се применуваат досега важечките прописи, доколку не се во спротивност со овој закон.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за материјалното и финансиското работење во Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56 и 31/58).

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

902.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 365

16 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗГРАДБАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

Член 1

За покривање на кусоците во постојното производство и остварување ново производство на енергија, со овој закон се уредува начинот на финансирање на изградбата на објектите со кои до крајот на 1970 година ќе се обезбедат нови капацитети за годишно производство на електрична енергија од околу 5.400 GWh и на јаглен од околу 12,5 милиони тона првенствено за потребите на термоелектраните.

Како изградба на објектите од ставот 1 на овој член (во понатамошниот текст: изградба на објектите) се подразбира изградбата на нови и проширувањето на постојните капацитети за производство и пренос на електрична енергија и за производство на јаглен првенствено за потребите на термоелектраните.

Член 2

Средства за изградба на објектите ќе обезбедат инвеститорите во соработка со заинтересираните стопански и други работни организации, деловните банки и Југословенската инвестициона банка на начинот определен со овој закон, а во согласност со прописите за давање кредити.

Член 3

Од средствата на федерацијата наменети за инвестиции во стопанството ќе му се доделат на кредитниот фонд на Југословенската инвестициона банка, како учество на федерацијата во финансирањето на изградбата на објектите, средства што му одговараат на износот од 20% од договорената вредност на објектите, заради учество на Југословенската инвестициона банка во кредитирањето на тие објекти.

Средствата од ставот 1 на овој член Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за учество во кредитирањето на изградбата на објектите до износот од 20% од вредноста на одделен објект.

Југословенската инвестициона банка ќе одобрува кредити за изградба на објектите под услов со изградбата на тие објекти да се обезбеди ново производство на електрична енергија, и тоа најмалку: во 1969 година 2.200 GWh, во 1970 година 4.200 GWh, а во 1971 година 5.400 GWh.

Југословенската инвестициона банка ќе учествува во финансирањето на изградбата на објек-

тите само ако тие претставуваат оптимално и нај-економично решение за стопанството во целина, а водејќи сметка за задоволувањето на потребите од енергија во одделни региони.

Член 4

Југословенската инвестициона банка е одговорна за финансирањето на изградбата на објектите да се врши според одредбите од овој закон и е должна во договорите за кредит да предвиди рокови и други услови за кредитирање со кои се обезбедува производство на електрична енергија во количината предвидена во членот 3 став 3 од овој закон.

Југословенската инвестициона банка ќе дава кредити за изградба на објектите под услов корисникот на кредитот да се обврзе на плаќање договорна казна ако во договорениот рок не оствари производство во договорената количина. Висоцината на договорната казна се определува според количината на неосвоеното производство.

Член 5

Средствата од членот 3 став 1 на овој закон со кои Југословенската инвестициона банка учествува во финансирањето на изградбата на објектите можат да се користат само од почетокот на 1968 година до крајот на 1970 година.

Средствата од ставот 1 на овој член ќе му се доделат на кредитниот фонд на Југословенската инвестициона банка од 1968 до 1970 година во височина на обврските што стасуваат во тие години по договорите што Југословенската инвестициона банка ќе ги склучи во смисла на овој закон.

Член 6

За обезбедување средства за изградба на објектите, претпријатијата за производство и пренос на електрична енергија се должни да ги депонираат кај банката средствата на својот деловен фонд формирани од распределбата на доходот по завршните сметки за 1965 до 1969 година, како и средствата на амортизацијата формирани од 1 јануари 1965 година до 31 декември 1970 година, ако овие средства не се ангажирани со договори склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со републички закон ќе се определи процентот на средства што мораат да се депонираат според ставот 1 од овој член и банката кај која се депонираат тие средства.

Средствата од ставот 2 на овој член ќе ги употреби банката кај која се депонирани тие само за кредитирање на изградбата на објектите.

Член 7

Банките кај кои се депонирани средствата од членот 6 на овој закон се должни да им ги стават тие средства на располагање на вложувачите во определени годишни износи почнувајќи од 1971 година, со тоа што рокот за ставање на располагање да не може да биде подолг од 15 години, сметајќи од 1 јануари 1971 година.

На средствата депонирани според одредбите на членот 6 од овој закон банките плаќаат интерес по стопа од 5% годишно.

Член 8

Покрај средствата од чл. 2, 3 и 6 на овој закон, за финансирање на изградбата на објектите ќе се обезбедат и дополнителни средства.

Со посебен сојузен закон, во согласност со општите прописи за финансирање инвестиции, ќе се регулираат обемот, изворот и начинот за обезбедување на дополнителните средства.

Обемот на дополнителните средства не може да изнесува повеќе од 2% од износот на исплатите за инвестициони вложувања на територијата на одделна република од 1966 до 1970 година.

Во основницата за утврдување на дополнителните средства не влегуваат инвестиционите вложувања во областа на производството и преносот на електрична енергија, во областа на производството

и преработката на јаглен, нафта и природен гас — со основната преносна мрежа (гасоводи), во областа на образованието, културата, науката, здравството, социјалното осигурување и социјалната заштита, како и исплатите за инвестициони вложувања заради одржување станбени згради.

Дополнителните средства ќе се употребат преку деловните банки како учество во финансирањето на изградбата на објектите.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

903.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за средствата на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 369

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) во членот 59 став 1 по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) за организирање и користење одмор на работните луѓе;“.

Досегашната точка 6 станува точка 7.

Член 2

Во членот 63 на крајот на ставот 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и да определи да можат на работниците од средствата за заедничка потрошувачка да им се исплатуваат средствата за користење годишен одмор и во готови пари и да ги утврди мерилата по кои на работниците ќе им се вршат исплати во готови пари“.

Член 3

По исклучок од одредбата на членот 24 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации, стопанските организации можат во 1966 година доходот остварен во таа година да го користат и за организирање и користење одмор на работниците, и тоа најмногу до 1,5% од вкупно исплатените лични приходи, со тоа тие да бидат должни според завршната сметка за 1966 година од остварениот доход да издвојат во фондот на заедничката потрошувачка и соодветни средства за покривање на износот користен во текот на таа година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

904.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 376

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65 и 35/65) во членот 7 став 5 зборовите: „во комуналното стопанство“ се заменуваат со зборовите: „во дејностите од членот 76 на овој закон“.

Член 2

Во членот 76 зборовите: „управување и одржување станбени згради“, се заменуваат со зборовите: „стопанско работење (стопанисување) со станбени згради“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

905.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 375

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕ- СНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63) во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот секретар за индустрија и трговија, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, по потреба, поблиску ги утврдува дејностите што спаѓаат во производството на производи на црната металургија од точката 3 на ставот 1 од овој член.“

Член 2

Во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Банките не плаќаат интерес на делот од кредитниот фонд што се користи за кредитирање инвестиции во дејностите од членот 76 на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65 и 35/65).“

Член 3

Одредбата на членот 1 од овој закон ќе се применува од 1 август 1965 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

906.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕД- СТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за издвојување средства за станбена изградба, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 377

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВА- ЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) по членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Средствата од членот 1 на овој закон се издвојуваат при секоја исплата на аконтации на личните доходи на работниците во текот на годината, исплата на личните доходи на работниците по завршната сметка и секоја друга исплата на средства од кои се плаќа придонес од личниот доход од работен однос, како и при секоја исплата на пензиски и инвалидски примања.

Средствата од ставот 1 на овој член можат да се користат за намените според овој закон веднаш по издвојување на посебни сметки.

Средствата од членот 1 став 1 на овој закон можат да се депонираат кај која и да било деловна банка врз која собранијата на општествено-политичките заедници, врз основа на Законот за престанок на важењето на Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65), ги пренесле средствата од фондовите за станбена изградба.

Ако корисникот не ги депонира издвоените средства кај некоја од деловните банки од ставот 3 на овој член, тие средства се депозити по видување на оваа деловна банка врз која е пренесен фондот за станбена изградба на општината на чија територија е седиштето на корисникот на средствата.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

907.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИ- ЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА

Се прогласува Законот за дополние на Основниот закон за претпријатијата за патишта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 374

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Основниот закон за претпријатијата за патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65) во членот 27 став 2 на крајот на точката 2 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„3) за друмски моторни возила што во сообраќајот на градските улици и на патиштата во населби комуналните стопански организации исклучиво или претежно ги користат за вршење на својата комунална дејност (градски сообраќај, градска чистота, водовод и канализација, дистрибуција на електрична енергија и јавно осветление и сл.);

4) за друмски моторни возила на странски дипломатски и конзуларни претставништва, ако е ослободувањето од овој надоместок предвидено со меѓународна спогодба или ако постои реципрочитет.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбата на точката 3 од ставот 2 на овој член согласно се применува и на противпожарните моторни возила на професионалните противпожарни единици, противпожарните единици на добровол-

ните противпожарни друштва, како и на противпожарните моторни возила на противпожарните единици на работните организации што имаат противпожарна служба организирана според важечките прописи за заштита од пожар.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

908.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополне- нија на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 9 декември 1965 година.

П. Р. бр. 366
16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) во членот 31 став 1 по зборовите: „пензискиот основ“ се додаваат зборовите: „односно личниот доход“.

Во истиот член по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) За воени осигуреници на кои пензијата им се определува од платите и додатоците утврдени со прописите за платите на подофицерите, офицерите и воените службеници, највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија според овој закон, го определува собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување.“

Член 2

Во членот 127 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Времето поминато во работен однос со неп- полно работно време, освен случаите од ставот 2 на овој член, ако осигуреникот работел со најмалку една половина од пропишаното полно работно време, се смета во стаж на осигурување:

1) со половина траење — ако се во прашање периоди пред почетокот на применувањето на овој закон;

2) во траење што му одговара на вкупниот број часови на таква работа остварени во одделна година пресметани на полно работно време — ако се во прашање периоди по почетокот на применувањето на овој закон.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Заради здобивање со право врз основа на стаж на осигурување наполнет по остварување на пензијата, на уживателите на старосна пензија во стабот на осигурување им се смета времето поминато во работен однос по пензионирањето:

1) во периоди пред почетокот на применувањето на овој закон — само ако во редовен работен однос работеле со полно работно време;

2) во периоди по почетокот на применувањето на овој закон — иако работеле со најмалку половина од пропишаното полно работно време — со примена на точката 2 од ставот 3 на овој член.“

Член 3

Одредбите на чл. 1 и 2 на овој закон ќе се применат и на пензиите определени односно преведени во периодот од 1 јануари 1965 година до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

909.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Се прогласува Законот за дополне- ние на правата на носителите на „Партизанска спо- меница 1941“, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 9 декември 1965 година.

П. Р. бр. 372
16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

Во Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/56) во членот 11 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Средствата за давање надоместоци на сообраќајните стопански организации за искористените повластици од ставот 1 на овој член се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Сојузниот секретар за финансии, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, ќе го пропише начинот за исплатување надоместокот на сообраќајните стопански организации за искористените повластици од ставот 1 на овој член.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

910.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИЦАТА ШТО ИМААТ ПРАВО НА ПОВЛАСТИЦА ВО ВОЗЕЊЕТО ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР И НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година.

П. Р. бр. 367

16 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИЦАТА ШТО ИМААТ ПРАВО НА ПОВЛАСТИЦА ВО ВОЗЕЊЕТО ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР И НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61), како и Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61) освен нејзините одредби за бесплатен превоз на пратениците на Сојузната скупштина (точка 1 под в) под 1 и точка 2 под б), за повластите во превозот на слепи лица (точка 1 под б) под 1, точка 2 под а) под 1 и точка 3 под а) под 3) и за повластите за поединечни патувања на ученици и студенти за време на школување (точка 1 под б) под 6 и точка 4), престануваат да важат.

Одредбата за повластите за поединечни патувања на ученици и студенти за време на школување од ставот 1 на овој член ќе престане да важи на 31 август 1966 година.

Средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за искористени повластици на пратениците на Сојузната скупштина и на слепите лица се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Надоместокот за повластите што учениците и студентите ќе ги искористат за поединечни патувања за време на школување од 1 јануари до 31 август 1966 година ќе им се исплати на сообраќајните стопански организации од средствата формирани до 31 декември 1965 година врз основа на Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластите во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) на начинот предвиден со таа одлука и прописите донесени врз основа на неа.

Член 2

Народните херои, носителите на ордените: Караѓорѓева звезда со мечеви, Бел орел со мечеви и Златна медалја на Обилик, носителите на Партизанска споменица 1941, воените од војните и мирновремените воени инвалиди и понатаму го имаат правото на повластици во патничкиот сообраќај, што им е признаено според посебни сојузни прописи.

Член 3

Лице што според законот покрај својата работа може да употребува и работа на други лица (член 131 од Основниот закон за работните односи) должно е на работникот што ќе заснове со него работен однос, пред почетокот на користењето на годишниот одмор, наместо повластица во возење што тој ја уживал според Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор, да му исплати износ во височина од 2% од неговиот вкупен нето личен доход што му го исплатило во периодот од 12 месеци пред месецот во кој работникот почнува да го користи годишниот одмор. Овој износ му се исплатува на работникот секоја година.

Износот од ставот 1 на овој член должни се правните и физичките лица од членот 130 став 4 на Основниот закон за работните односи да им го плаќаат и на работните луѓе што со лична работа им вршат услуги, (настојници и управители на згради, куќни помошнички и др.).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

911.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОТАЦИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ОД СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, ѝ се доделува на Заедницата на Југословенските железници без обврска за враќање дотација во износ од 19.726 милиони динари.

2. Износот од точката 1 на оваа одлука и износот од точката 1 на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата, АС бр. 256 од 15 март 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) сочинуваат конечен износ на дотацијата на Југословенските железници за 1965 година.

3. Износот од точката 1 на оваа одлука влегува во вкупниот приход на железничките транспортни претпријатија.

4. Износот од точката 1 на оваа одлука Заедницата на Југословенските железници ќе го распореди на железничките транспортни претпријатија според основите и мерилата на Заедницата за распределба на заедничките транспортни приходи.

5. Заедницата на Југословенските железници е должна по приемот на износот од точката 1 на оваа одлука веднаш да ѝ го врати на Југословенската инвестициона банка износот на кредитот примен врз основа на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата на Југословенската инвестициона банка за давање бескаматен

кредит на Заедницата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 508

16 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

912.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА САНИТАРНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДОБИТОКОТ

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година се пренесува во сојузниот буџет за 1965 година износот од 2.700 милиони динари за извршување на обврските на федерацијата во спроведувањето на санитарните мерки во областа на заштитата на добитокот. Со овие средства располага Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

2. Ако износот од точката 1 на оваа одлука не се потроши во потполност до крајот на 1965 година за наведените цели, остатокот ќе им се врати на стопанските резерви на федерацијата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 507

16 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

913.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЛЕЖЈАТА НА НОВИТЕ БАНКОТИ И КОВАНИ ПАРИ

1. Во Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр.

33/65) во точката 3 став 2 зборовите: „6,3 грама“ се заменуваат со зборовите: „3,8 грама“, а бројот: „25“ се заменува со бројот: „21,8“.

2. Во точката 4 став 2 уводна реченица, по зборот: „вредноста“ се додава зборот: „и“.

3. Во точката 5 став 1 зборовите: „91% бакар и 9% алуминиум“ се заменуваат со зборовите: „85% бакар, 14,5% цинк и 0,5% алуминиум“.

Во истата точка став 2 зборовите: „2 грама“ се заменуваат со зборовите: „1,5 грама“, а бројот: „18“ се заменува со бројот: „16“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 518

16 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

914.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 40 став 3 од Основниот закон за електростопанството, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство, што го донесе собрание на Заедницата на југословенското електростопанство на својата седница од 26 октомври 1965 година, се потврдува.

Сојузна скупштина

АС бр. 473

16 декември 1965 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

915.

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), во врска со членот 9 ст. 1 и 2 од Законот за стоковните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/57, 30/61 и 6/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНЕ ЦЕНИ НА КОМПИРОТ, КРОМИДОТ И ГРАВОТ ЗА 1966 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определуваат гарантирани цени на компирот, кромидот и гравот за 1966 година и се пропишуваат начинот и условите под кои Дирекцијата за исхрана е должна да ги преземе количините на компир, кромид и грав чија испорака е договорена помеѓу организации што се занимаваат со производство или имаат производствена со-

работка — кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: производители) и организации што се занимаваат со промет на стоки (во понатамошниот текст: купувачи).

2. На производителот му се обезбедува гарантирана цена, и тоа за:

Вид	Сорта	Квалитет	Дин/kg
1) компир (позен)	„Ургента“		
	„Бинтје“		
	„Дезире“		
	„Цветник“ и		
	„Игор“	I	55
		II	45
	„Ела“ „Воран“		
	„Волтман“		
	„Вирџинија“		
	„Мажестик“		
2) кромид	„Добраи“ и		
	„Меркур“	I	40
		II	35
	„Домашен погачар“		
	„Птујски“ и		
	„Мако“ (бачки кромид)	I	60
	3) грав		
	„Тетовец“ и		
	„Метохиски“	екстра	250
		I	220
3) грав	„Градиштанец“		
	„Трешњевец“		
	„Препеличар“ и		
	„Ципро“	екстра	220
		I	200
	„Бел Оријаш“	I	180
	„Пасулица“		
	„Перла“ и		
	„Сумпорах“	I	170

Квалитетот на производите од ставот 1 на оваа точка мора да му одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64 и 25/65).

3. Договор за испорака на компир, кромид и грав производителот и купувачот ќе склучат до 1 март 1966 година, со тоа цените да не можат да бидат пониски од цените од точката 2 на оваа одлука.

4. Договорот од точката 3 на оваа одлука производителот е должен да ѝ го достави на Дирекцијата за исхрана, заради евиденција, во рок од 7 дена од денот кога е склучен.

5. Дирекцијата за исхрана е должна, по цените и условите од точката 2 на оваа одлука, да ги преземе договорените количини компир, кромид и грав, само:

1) ако договорот склучен помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен заради евиденција во рокот од точката 4 на оваа одлука;

2) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе купените количини компир, кромид и грав и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини производи ѝ стави барање на Дирекцијата за исхрана да ги преземе таа;

3) ако договорот од точката 3 на оваа одлука покрај предметот содржи и цени и одредба за рокот за испорака и количината.

Дирекцијата за исхрана е должна да го преземе од производителот компирот, кромидот и гравот во рок од 20 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање.

6. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе компирот, кромидот и гравот во рокот од точката 5 став 2 на оваа одлука, таа е должна на производителот, покрај цената од точката 2 на оваа одлука, да му ги надомести и сите трошоци што ги имал производителот поради преземање на тие производи во определениот рок.

7. Цената од точката 2 на оваа одлука се подразбира франко вагон или магацин на натовар-

ната станица на производителот, или франко магацин на производителот, или франко магацин или камион тврд пат, по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 166

9 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

916.

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПРОИЗВЕДЕНИ ВО 1966 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со промет или преработка на овошје или зеленчук ќе го купуваат од стопанските организации или установи што произведуваат овошје или зеленчук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители следното овошје односно зеленчук, по цените кои за 1966 година не можат да бидат пониски од:

Вид и сорта	Квалитет	Дин./kg
1) слива: пожегача-браница	екстра	55
	I квалитет	50
2) црвен домат — конзумент: сите видови од попозни берби	екстра	45
	I квалитет	40
	II квалитет	30
	— индустриски	20
3) пиперка: сите сорти бабушки и туршијари од попозни берби	I квалитет	75
	II квалитет	65
	— конзумна бабушка	60
	I квалитет	50
— конзумна туршијара	II квалитет	22
	I квалитет	18
4) зелка: сите позни сорти	I квалитет	22
	II квалитет	18

Цените од ставот 1 на оваа точка важат само за овошјето и зеленчукот наведени во тој став за кои е склучен договор за производство и испорака до 1 март 1966 година, а во кој се означени и количината и рокот за испорака на овошјето и зеленчукот.

2. Цените од точката 1 став 1 на оваа одлука се подразбираат за 1 килограм, франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот, а без амбалажа.

3. Цените од точката 1 став 1 на оваа одлука важат за овошјето и зеленчукот наведени во тој став чиј квалитет му одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64 и 25/65).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 167

9 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

917.

Врз основа на членот 94 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА

1. За вршење задолжителен ветеринарно-санитарен преглед на граничните премини, при увозот, извозот и провозот на добиток, производи од добиток, сировини и отпадоци и предмети со кои може да се пренесува зараза во прометот преку границата, се наплатува надоместок, и тоа:

1) за вагонски, камионски, бродски и авионски пратки:

а) за пратки на млеко и млечни производи, црева, коски, рожина, пердув, волна, крмни смесови и рибино, крвно или коскено брашно — до 10 тона 4.000 динари, а за секој понатамошен тон по 200 динари;

б) за други пратки — до 10 тона 5.000 динари, а за секој понатамошен тон по 250 динари;

2) за денковни пратки:

а) за секое грло крупен добиток односно за секои започнати 10 грла ситен добиток или 50 парчиња живина — по 700 динари;

б) за производи, сировини и отпадоци од добиток — до 5 колета 400 динари, а за секој понатамошен колет по 100 динари.

Вкупниот надоместок за една денковна пратка добиток, производи, сировини или отпадоци од добиток не може да изнесува повеќе од надоместокот пропишан за таа пратка ако таа би се отпремала како вагонска, камионска, бродска или авионска пратка.

За добиток кој се прегонува пешки надоместокот се плаќа како за денковни пратки добиток (одредба под 2 под а);

3) за преглед на остатоци од товар по чистење на брод односно шлеп — 10.000 динари по брод односно шлеп.

2. За извршен преглед на пратки на добиток, производи, сировини и отпадоци од добиток во провоз (транзит), се плаќа надоместок на влезниот граничен премин.

3. За извршен преглед на сено, слама и простирка, што ја придружуваат пратката на добиток, производи, сировини и отпадоци од добиток при увоз, извоз и провоз, не се плаќа надоместок.

4. Средствата од надоместоците од точката 1 на оваа одлука се уплатуваат во корист на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и служат за подмирување на трошоците за задолжителна контрола на добиток, производи, сировини и отпадоци од добиток и за спроведување на мерките при увозот, извозот и провозот.

5. Средствата од точката 4 на оваа одлука се користат за вршење редовната дејност на републичките органи на управата надлежни за работите на ветеринарната инспекција при вршење задолжителна контрола на добиток, производи, сировини и отпадоци од добиток и при спроведување на мерките при увозот, извозот и провозот, како и за средствата на опрема и средства за посебни намени за вршење на тие работи.

Височината на средствата што им припаѓаат на надлежните републички органи за вршење на работите од точката 4 на оваа одлука ја определува, на предлог од старешината на републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во зависност од фактичните трошоци за вршење на тие работи.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи на добиток, производи од добиток, сировини и отпадоци во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62) освен одредбите на точ. 2 и 3, кои важат до донесување на републичките прописи во смисла на членот 57 став 2 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Р. п. бр. 168

9 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

918.

Врз основа на членот 39 став 5 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

1. За вршење задолжителен преглед на растенијат при увозот и извозот се плаќа надоместок, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки — до 10 тона 3.000 динари по вагон односно камион, а за секој понатамошен тон односно започнат тон над 10 тона по 300 динари;

2) за бродски пратки 150 динари по тон;

3) за денковни пратки до 5 колета — 300 динари по колет, а над 5 колета — за секој понатамошен колет по 150 динари, но не повеќе од надоместокот кој се плаќа за вагонски и камионски пратки;

4) за пратки на дрвни производи (трупци, режана граѓа, јамска граѓа и друго дрво) — 100 динари за секој кубен метар;

5) за празна амбалажа од растениско потекло која се враќа а која служела за отпремање на пратки растенија — 50% од износот на соодветниот надоместок под 1, 2 и 3 на овој став;

6) за помошни прегради од штици на брод, што од бродот се отстрануваат по употребата — 500 динари за 1 кубен метар;

7) за преглед на остатоци од товар од растениско потекло по чистењето — 10.000 динари по брод односно шлеп.

Ако увозникот односно извозникот бара преглед на амбалажа за стоки што не подлежат на задолжителен преглед, се плаќа надоместок како за вагонски односно бродски пратки.

Ако извозникот не ги приготви благовремено стоките за задолжителен преглед, а инспекторот за заштита на растенијата ќе излезе на местото на прегледот во определеното време, извозникот е должен на име денгуба да плати износ од 2.000 динари по еден час.

2. Износите на надоместокот што се остваруваат со вршење задолжителен преглед на растенијата при увозот и извозот се уплатуваат во корист на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство и служат за подмирување на трошоците на задолжителната контрола на растенијата при увозот и извозот и за спроведување на мерките при увозот, извозот и провозот.

3. Средствата од точката 2 на оваа одлука се користат за вршење на редовната дејност на репу-

бличките органи на управата надлежни за работите на инспекцијата за заштита на растенијата при вршење задолжителна контрола на растенијата при увозот и извозот и при спроведување на мерките при увозот, извозот и провозот, како и за средства на опрема и средства за посебни намени за вршење на тие работи.

Височината на средствата што им припаѓаат на надлежните републички органи за вршење на работите од точката 2 на оваа одлука ја определува, на предлог од старешината на републичкиот орган на управата надлежен за земјоделството, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во зависност од фактичните трошоци за вршење на тие работи.

Средствата од ставот 1 на оваа точка се распоредуваат според општите прописи за средствата за работа на органите на управата и според одредбите од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точката 1 од Одлуката за надоместоците за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот и внатрешниот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/61), а точ. 2 до 5 важат до донесување на републичките прописи за определување на височината на надоместокот за вршење задолжителни прегледи во внатрешниот промет.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Р. п. бр. 169

9 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

919.

Врз основа на членот 105 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОДОСТОПАНСКИ ИНСПЕКТОРИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат стручната спрема и другите услови што мораат да ги исполнуваат водостопански инспектори во републичкиот, покраинскиот односно општинскиот орган надлежен за работите на водостопанската инспекција.

Член 2

Работи на републички односно покраински водостопански инспектор може да врши лице што има завршен втор степен на технички факултет (градежен отсек) и најмалку 10 години работно искуство на работите на водостопанството, и што е физички способно за вршење на работите на теренската служба.

Работи на општинскиот водостопански инспектор може да врши лице што има завршен втор степен на технички факултет (градежен отсек) и најмалку 5 години работно искуство на работите на водостопанството односно завршено средно техничко училиште од градежна насока и најмалку 10 години работно искуство на работите на водостопанството, и што е физички способно за вршење теренската служба.

Физичката способност на водостопанскиот инспектор се докажува со уверение што го издава лекар на здравствена установа.

Член 3

Својството на водостопански инспектор се утврдува со легитимацијата на водостопански инспектор.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

б. бр. 325—46

7 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

920.

Врз основа на членот 54 став 1 од Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА УКРЦУВАЊЕ

1. општи одредби

Член 1

Како член на посада на брод на југословенската трговска морнарица, може да се укрца лице што има поморска книшка или дозвола за укрцување издадена според одредбите од овој правилник.

Член 2

Поморска книшка мораат да имаат југословенски државјани укрцани како членови на посада на брод на југословенската трговска морнарица во служба на палуба, служба на машина, служба за врска и во општата служба како готвачи или келнери (собари), а дозвола за укрцување — другите членови на посада на таков брод.

На рибарски брод и технички пловен објект поморска книшка мораат да имаат оној број членови на посада што како најмал број се пропишани за сигурноста на пловидбата на таков брод односно пловен објект.

Член 3

Поморската книшка и дозволата за укрцување се лични исправи на лицето на кое му се издадени. Со поморската книшка се докажува стручната спрема на поморец, потожбата што поморецот ја зазема на бродот и траењето на запослувањето на бродот.

Со дозволата за укрцување се докажува својството во кое е поморецот укрцан на бродот и траењето на запослувањето на бродот.

Поморската книшка служи и како патна исправа (пасош) во случаите и под условите определени во членот 10 став 3 од Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица.

Член 4

Поморска книшка и дозвола за укрцување можат да му се издадат на лице што наполнило 15 години живот.

По исклучок, поморска книшка и дозвола за укрцување можат да му се издадат и на лице помладо од 15 години, но не помладо од 14 години, и тоа:

1) ако се укрцува на брод на кој посадата ја сочинуваат исклучиво членови на неговото семејство;

2) ако укрцувањето на брод би било за такво лице полезно и би го одговарало на неговата здравствена и физичка состојба.

Член 5

Поморската книшка и дозволата за укрцување ги издава лучката капетанија, ако со републички пропис не е определено да ги издава друг орган

на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Органот од ставот 1 на овој член води евиденција за издадените поморски книшки и дозволи за укрцување.

Член 6

Поморската книшка и дозволата за укрцување се издаваат на образците што се напечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Поморската книшка и дозволата за укрцување мораат да бидат составени на еден од јазиците на народите на Југославија и на англиски јазик.

II. Содржина и пополнување на поморската книшка и дозволата за укрцување

Член 7

Образецот на поморската книшка содржи:

1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб и назив: „Поморска книшка“;

2) ознака и број на серијата, како и број под кој е воведена поморската книшка во уписникот на издадените поморски книшки;

3) име и презиме, датум (ден, месец и година), место, општина и република на раѓањето и државјанство на имателот на поморската книшка;

4) личен опис, живеалиште (место, општина и република), место за фотографија и потпис на имателот на поморската книшка.

Образецот на поморската книшка ги содржи и следните рубрики:

1) рубрика „Оспособување во трговската морнарица“ во која се запишуваат податоци за тоа за која работа односно служба на брод имателот на поморската книшка е оспособен, како и секое подоцнежнo оспособување со кое ќе се здобие или ќе му се признае во трговската морнарица по издавањето на поморската книшка, со назначување на исправата врз основа на која е утврдено оспособувањето, на називот на органот што ја издал таа исправа и на бројот и датумот на издавањето на исправата;

2) рубрика „Потврда за лекарскиот преглед“ — во која се запишуваат податоци за тоа која здравствена установа односно лекар го издал уверението за здравствената способност на имателот на поморската книшка за вршење определена служба на брод, со назначување на службата што е способен да ја врши на бродот;

3) рубрика „Крвна група“ — во која се запишуваат податоци за крвната група на имателот на поморската книшка, заверени со потпис од лекар и со печат од надлежната здравствена установа;

4) рубрика „Визи“ — во која се внесуваат визи за патување во странство;

5) рубрика „Поранешни укрцувања“ — во која се внесуваат податоци за времето на траењето на поранешните укрцувања според категоријата на пловидбата (долга пловидба, голема крајбрежна пловидба, мала крајбрежна пловидба, пловидба по југословенското крајбрежно море и локална пловидба“;

6) рубрики „Укрцан“ и „Искрцан“ — во кои се внесуваат податоци за укрцувањето односно искрцувањето на имателот на поморската книшка по издавањето на книшката, со назначување на: луката и датумот на укрцувањето односно искрцувањето, својството во кое имателот на книшката е укрцан, името и видот на бродот, името на луката на уписот на бродот, бруто тонажата на бродот, видот на погонот и силата на погонската постројка (I.K.S.), категоријата на пловидбата, како и времето што имателот на книшката го поминал на одделен брод;

7) рубрика „Одземање на овластувањето“ — во која се внесуваат податоци за одземањето на овластувањето за вршење работи на определено звање на брод (бревет), кој орган, кога и под кој број го донесол решението за одземање на овластувањето и за кое време, број и датум на издаденото овла-

стување за односното звање и назив на органот што го издал;

8) рубрика „Забелешки“.

Податоците од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член се запишуваат во поморската книшка со печатни букви.

Член 8

Дозволата за укрцување ги содржи податоците од членот 7 став 1 на овој правилник и фотографија на имателот на дозволата, како и рубрики: „Потврда за лекарскиот преглед“, „Крвна група“, „Укрцан“, „Искрцан“ и „Забелешки“. Во тие рубрики се внесуваат податоците што се предвидени за внесување во соодветните рубрики на образецот на поморската книшка.

Во дозволата за укрцување можат, по потреба, да се внесуваат и други податоци од членот 7 на овој правилник. Тие податоци се внесуваат во рубриката „Забелешки“.

Член 9

Лице што бара поморска книшка е должно кон барањето за издавање поморска книшка да приложи:

1) Извод од книгата на родените — ако писменото барање го поднесува по пошта, односно личната карта да ја поднесе на увид — ако барањето го предава лично;

2) лекарско уверение дека е телесно и душевно здраво и способно за вршење определена служба на брод, издадено според важечките прописи за здравствениот надзор над членовите на посада на бродовите на југословенската трговска морнарица;

3) исправа за оспособувањето со кое се здобил во трговската морнарица и потврда за поранешните укрцувања;

4) две фотографии во големина 6×4,5 cm.

Ако барање за издавање поморска книшка поднесува сопственик на брод, тој е должен кон барањето да поднесе и доказ за тоа дека е сопственик на бродот.

Ако барање за издавање поморска книшка поднесува лице помладо од 15 години, тоа е должно кон барањето да поднесе, покрај исправите од ставот 1 на овој член, и писмено одобрение од родителите или старателот односно старателскиот орган, а ако тоа барање го поднесува лице помладо од 15 години што сака да се укрца на брод на кој посадата исклучиво ја сочинуваат членови на неговото семејство — уште и доказ дека посадата на бродот ја сочинуваат исклучиво членови на неговото семејство.

Член 10

Лице што бара дозвола за укрцување е должно кон барањето за издавање дозвола за укрцување да ги приложи исправите од членот 9 став 1 точ. 1 и 2 на овој правилник, како и две фотографии во големина 6×4,5 cm.

Ако дозвола за укрцување бара странски државјанин или лице без државјанство, тоа е должно кон барањето за издавање дозвола за укрцување да приложи и одобрение од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, со кое му е одобрено да може да биде член на посада на брод на југословенската трговска морнарица (член 8 од Законот за посадата на бродовите на југословенската трговска морнарица).

Ако барање за издавање дозвола за укрцување поднесува лице помладо од 15 години, тоа е должно кон барањето да ги поднесе, покрај исправите од ставот 1 на овој член, и исправите од членот 9 став 3 на овој правилник.

Член 11

Фотографијата на имателот на поморска книшка или дозвола за укрцување мора да биде верна и јасна и со лик во вид на биста. Имателот на поморска книшка мора на фотографијата да биде во цивилна облека и гологлав.

Фотографијата не смее да биде постара од една година.

На горниот дел од фотографијата залепена на поморската книшка односно на дозволата за укр-

цување се втиснува сув жиг на органот, што ја издал поморската книшка односно дозволата за укрцување, и тоа така што жигот да опфати и дел страна од книшката односно дозволата.

Член 12

Фотографијата на имателот на поморска книшка односно дозвола за укрцување мора да се замени со нова фотографија во следните случаи:

1) кога изгледот на имателот на поморската книшка односно дозволата за укрцување повеќе не му одговара на неговиот изглед на фотографијата залепена на поморската книшка односно на дозволата за укрцување или кога таа фотографија ќе стане неупотреблива;

2) по истекот на десет години од денот на издавањето на поморската книшка односно дозволата за укрцување.

За замена на фотографијата во случајот од членот 1 став 1 на овој член одлучува органот што ја издал поморската книшка односно дозволата за укрцување.

Новата фотографија се залепува покрај старата фотографија со назначување на датумот на залепувањето, а старата фотографија се прецртува со две накрсни црти со прчено мастило и под неа се става белешка дека е фотографијата поништена.

Член 13

По издавањето на поморска книшка односно дозволата за укрцување податоците предвидени со овој правилник за внесување во поморската книшка односно во дозволата за укрцување ги внесуваат, и тоа:

1) податоците за укрцување и искрцување на заповедник на брод — носителот на правото за користење односно сопственикот на бродот, или бродарот;

2) податоците за укрцување и искрцување други членови на посада — заповедникот на бродот или офицер што го заменува;

3) податоците за крвната група — овластениот лекар во здравствената установа;

4) другите податоци — органот надлежен за издавање на поморската книшка односно дозволата за укрцување, а во странство — југословенското дипломатско или конзуларно претставништво односно дипломатското или конзуларното претставништво на држава овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани.

Член 14

Секое внесување податоци во поморската книшка и дозволата за укрцување мора да биде заверено со потпис од овластеното лице и со печат на бродот, органот или работната организација. Под потписот се испишува во заграда со печатни букви презимето и името на потписникот.

Лучката капетанија, а ако е укрцувањето односно искрцувањето извршено во странство — југословенското дипломатско или конзуларно претставништво односно дипломатското или конзуларното претставништво на држава овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани, заверува дека податоците за укрцување или искрцување внесени во поморската книшка односно во дозволата за укрцување им одговараат на податоците за укрцување или искрцување внесени во пописот на посадата.

Член 15

Ако заповедник на брод укрца како член на посада или искрца лице во лука на држава во која нема југословенско дипломатско или конзуларно претставништво односно дипломатско или конзуларно претставништво на држава овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани — во поморската книшка односно во дозволата за укрцување, наместо заверката од членот 14 став 2 од овој правилник, ќе внесе белешка дека е укрцувањето односно искрцувањето запишано во бродскиот дневник, со назначување на страната од бродскиот дневник на која е извршено запишувањето. Таквата белешка заповедникот на

бродот ја заверува со свој потпис и со печат на бродот.

Член 16

При искрцување на член на посада времето на траењето на службата на бродот се запишува во поморската книшка односно во дозволата за укрцување со броеви и букви.

Член 17

Органите од членот 14 став 2 на овој правилник се должни да го известат органот на управата што ја издал поморската книшка односно дозволата за укрцување за секоја заверка на податоци за укрцување или искрцување, внесени во поморската книшка односно во дозволата за укрцување, како и за податоци за лекарски преглед и за квалификации со кои се здобиле членови на посадата.

Член 18

Ако странски државјанин, укрцан како член на посада на брод на југословенската трговска морнарица, има исправа за укрцување издадена од орган на државата чиј државјанин е тој а бара во таа исправа да се внесе податоци за траењето на запослувањето на бродот на југословенската трговска морнарица, заповедникот на бродот е должен да ги внесе тие податоци во исправата за укрцување и да ги потврди со свој потпис и со печат на бродот.

Во поглед на заверката на податоците од ставот 1 на овој член важат одредбите од членот 14 став 2 и членот 15 на овој правилник.

Член 19

Ако имателот на поморска книшка односно дозвола за укрцување го промени името или презимето, порано запишаното име или презиме во книшката односно дозволата ќе се прецрта со прчено мастило и над него ќе се запише ново.

III. Замзнување на поморската книшка и дозволата за укрцување

Член 20

Поморската книшка односно дозволата за укрцување ќе се замени со нова:

- 1) кога ќе се пополнат рубриките со податоци;
- 2) кога ќе се изаби во толкава мера да стане неупотреблива;
- 3) кога ќе се загуби.

Член 21

Лице што ќе ја загуби поморската книшка или дозволата за укрцување или на друг начин ќе остане без неа, должно е веднаш да му го пријави тоа на органот што книшката односно дозволата ја издал и да поднесе барање за издавање нова книшка односно дозвола.

Член 22

Во новата поморска книшка се внесуваат сите податоци за поранешните укрцувања.

Ако е порано издадената поморска книшка пополнета или станала неупотреблива, податоците за поранешните укрцувања што ги содржи таа се пренесуваат во новата книшка, со назначување на бројот и датумот на издавањето на старата книшка и на органот што ја издал.

Член 23

Ако нова поморска книшка односно дозвола за укрцување се издава од причина што е порано издадената книшка односно дозвола пополнета или станала неупотреблива, порано издадената поморска книшка односно дозвола за укрцување се одзема и се уништува.

IV. Преодна и завршна одредба

Член 24

Поморските книшки и дозволите за укрцување издадени врз основа на порано важечките прописи

ќе важат додека не бидат заменети со нови книшки односно дозволи.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2681/65-8
25 ноември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричиќ, с.р.

Образец на поморска книшка
(формат 150 × 110 mm)
(во тврд повез)

(Прва страна на кориците)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

ПОМОРСКА КНИШКА

(Втората страна на кориците — останува празна)

(Прва внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

Ознака и број на серијата _____
У. бр. _____

ПОМОРСКА КНИШКА

Презиме _____
Име _____
Место и датум на раѓањето _____
Општина _____
Република _____
Државјанство _____

Има _____ страници

(Втора внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИЧЕН ОПИС

Раст _____	Нос _____
Лице _____	Уста _____
Коса _____	Мустаки _____
Очи _____	Брада _____
Особени знаци _____	

ЖИВЕАЛИШТЕ

Место _____
Општина _____
Република _____

(Трета внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____
(Место за фотографија во големина 6 × 4.5 cm)
(Потпис на имателот на поморската книшка)
Оваа книшка е издадена од _____
Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

(Четврта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА

Имателот на оваа книшка е оспособен во трговската морнарица за _____ издадено од _____
врз основа на _____ под бр. _____ на _____
на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА

Имателот на оваа книшка е оспособен во трговската морнарица за _____ издадено од _____
врз основа на _____ под бр. _____ на _____
на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

(Петта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____
во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____
имателот на оваа книшка е способен за служба на брод, и тоа:
на палуба — на машина — во службата за врска —
во општа служба.

Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____
во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____
имателот на оваа книшка е способен за служба на брод, и тоа: на палуба — на машина —
во служба за врска — во општа служба.

Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

(Шеста внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____
во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____
имателот на оваа книшка е способен за служба на брод, и тоа: на палуба — на машина — во служба
за врска — во општа служба.

Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

КРВНА ГРУПА

Крвна група _____
Rh _____
Во _____ на _____ 19 _____

(М. П.)

(Потпис на лекарот)

(Седма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ВИЗИ

(Осма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ПОРАНЕШНИ УКРЦУВАЊА

Вкупното време на траењето на пловидбата на бродовите што пловат во границите на:

долгата пловидба _____ години _____ месеци _____

_____ дена

големата крајбрежна пловидба _____ години _____

месеци _____ дена

малата крајбрежна пловидба _____ години _____

месеци _____ дена

пловидбата по југословенското

крајбрежно море _____ години _____

месеци _____ дена

локалната пловидба _____ години _____

месеци _____ дена

Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

(Деветта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

УКРЦАН

Во луката _____ на _____ 19 _____

Во својство на _____

На бродот _____ Лука на уписот _____

BRT _____ IKS _____

Вид на бродот _____ Вид на погонот _____

Категорија на пловидбата _____

(Потпис на заповедникот на бродот)

Се слага со податоците од Пописот на посадата издаден од _____ во _____ под бр. _____

на _____ 19 _____

Во _____ на _____ 19 _____

Заверка на лучката капетанија односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво

ИСКРЦАН

Во луката _____ на _____ 19 _____

Службата изнесува _____ години _____ месеци _____ дена.

(Потпис на заповедникот на бродот)

Во _____ на _____ 19 _____

Заверка на лучката капетанија односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво

(Десетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО

(Единаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЗА БЕЛЕШКИ

Образец на дозвола за укрцување

(формат 150 × 110 mm)

(во тврд повез)

(Прва страна на кориците)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦУВАЊЕ

(Втората страна на кориците — останува празна)

(Прва внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

Ознака и бројот на серијата _____

З. бр. _____

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦУВАЊЕ

Презиме _____

Име _____

Место и датум на раѓањето _____

Општина _____

Република _____

Државјанство _____

Има _____ страници

(Втора внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИЧЕН ОЦИС

Раст _____

Нос _____

Лице _____

Уста _____

Коса _____

Мустаки _____

Очи _____

Брада _____

Особени знаци _____

ЖИВЕАЖИШТЕ

Место _____

Општина _____

Република _____

(Третта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

(Место за фотографија во големина 6 × 4,5 cm)

Потпис на имателот на дозвола _____

Оваа дозвола е издадена од _____

во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

(Четврта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____

имателот на оваа дозвола е способен за служба на брод.

Во _____ на _____ 19 _____

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____

имателот на оваа дозвола е способен за служба на брод.

Во _____ на _____ 19 _____

(Петта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19 _____

имателот на оваа дозвола е способен за служба на брод.

Во _____ на _____ 19 _____

(Потпис на овластеното лице)

КРВНА ГРУПА

Крвна група _____
 Rh _____
 Во _____ на _____ 19____
 (М. П.)
 (Потпис на лекарот)

(Шеста внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

УКРЦАН

Во луката _____ на _____ 19____
 Во својство на _____
 На бродот _____ Лука на уписот _____
 BRT _____ IKS _____
 Вид на бродот _____ Вид на погбнот _____
 Категорија на пловидбата _____
 (Потпис на заповедникот на бродот)

Се слага со податоците од Пописот на посадата
 издаден од _____ во _____ под бр. _____
 на _____ 19____
 Во _____ на _____ 19____

Заверка на лучката капетанија од-
 носно на југословенското Дипло-
 матско или конзуларно претстав-
 ништво

ИСКРЦАН

Во луката _____ на _____ 19____
 Службата изнесува _____ години _____ месеци
 _____ дена.

(Потпис на заповедникот на бродот)

Во _____ на _____ 19____

Заверка на лучката капетанија од-
 носно на југословенското дипло-
 матско или конзуларно претстав-
 ништво

(Седма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЗАБЕЛЕШКИ

921.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопан-
 ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист
 на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65),
 во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
 јузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛА-
 СТА НА ИНДУСТРИЈАТА, ТРГОВИЈАТА И УГО-
 СТИТЕЛСТВОТО ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ-
 МА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА
 ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОП-
 ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

1. Објекти при чие финансирање, во смисла на
 членот 35 став 1 од Законот за стопанско-планските
 мерки во 1965 година (во понатамошниот текст: За-
 конот), не се врши издвојување средства на посебна
 сметка кај Службата на општественото книговод-
 ство се:

а) објектите во областа на индустријата (член
 35 став 1 точ. 1 и 9 од Законот), и тоа:

1) топланите распоредени под 812—60 на Но-
 менклатурата за распоредување на стопанските и
 други организации и државните органи според деј-
 ностите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63)
 и топланите што во состав на индустриски орга-
 низации, електростопански заедници и дистрибу-

тивни претпријатија ввозможуваат комбинирано
 користење на топлотна енергија за производство на
 електрична енергија и затоплување;

2) електростопанските објекти за напон од 35
 kW и над 35 kW, и тоа: далноводите, трафостани-
 ците и расклопните постројки;

3) објектите за производство на пластични маси,
 и тоа за производство на фенол-крезол-формалде-
 хидни и меламински карбомидни смоли;

б) објектите во областа на трговијата (член 35
 став 1 точка 21 од Законот), и тоа:

1) објектите за сместување на земјоделски и
 прехранбени производи: силосите, кошевите, скла-
 довите, магацините и други простории односно об-
 јекти што служат за сместување, чување и одр-
 жување на земјоделски прехранбени производи;

2) продажниот простор за трговијата на мало:
 деловните простории односно објекти во кои се
 врши продажба на стоки на мало (продавници, сто-
 ковни куќи, самопослуги, подвижни продавници,
 киосци, автомати, сергии и др.), како и прирачните
 магацини во кои се приготвуваат и се чуваат стоки
 за продажба на мало;

в) објектите во областа на угостителството со
 кои се унапредува туристичкиот промет на странци
 (член 35 став 1 точка 22 од Законот), и тоа:

1) хотелите, рестораните и други објекти на-
 менети за сместување и исхрана на странски ту-
 ристи, колите за спиење и ручање и објектите на
 туристичките патнички агенции;

2) плажите, паркиралиштата, гаражите, спорт-
 ските терени и други објекти за забава, што служат
 за странски туристички промет, и им припаѓаат на
 објектите од одредбата под 1 под в) на оваа точка;

3) патничките автобуси и автомобили, моторните
 чамци, и други помали пловни објекти на угости-
 телските и туристичките организации што се зани-
 маваат со туристички промет, а служат за потре-
 бите на странскиот туристички промет;

4) опремата за објектите од одредбите под 1 и 2
 под в) на оваа точка;

5) пристапните патишта и водоводните и кана-
 лизационите инсталации и уреди, што ги поврзу-
 ваат објектите од одредбите под 1 и 2 под в) на
 оваа точка со јавни патишта односно со комунална
 водоводна и канализациона мрежа.

2. Одредбите од точката 1 на оваа наредба не
 се однесуваат на административните и управните
 згради и на опремата на тие згради, туку врз нив
 се применуваат одредбите од Наредбата за зградите
 кои се сметаат како административни односно
 управни згради и што се смета како опочнување
 на нивната изградба („Службен лист на СФРЈ“,
 бр. 11/65).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
 денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6858/1

26 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
 за индустрија и трговија,
 Хакија Поздерац, с. р.

922.

Врз основа на членот 41 став 2 и чл. 43, 45 и
 164 од Законот за прометот на стоки и услуги со
 странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и
 „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност
 со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со-
 јузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
 ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА И МАТЕ-
 РИЈАЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА**

1. Во Наредбата за условите за увоз на опрема
 и материјали за инвестициона изградба („Службен

лист на СФРЈ", бр. 31/63) во точката 1 став 1 зборовите: „30 милиони динари пресметано во динари според званичниот курс“ се заменуваат со зборовите: „150 милиони динари сметано според званичниот курс, односно ако се има намера преку еден домашен увозник или од еден странски продавач да се увезе опрема чија вкупна вредност го надминува тој износ“.

2. По точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Опремата од точката 1 став 1 на оваа наредба може да се увезе без претходно извршено собирање на понуди или без претходно одржано јавно наддавање:

1) ако од страна на надлежниот државен орган се издвоени посебни средства за увоз на определена опрема;

2) ако се увезува опрема врз основа на странски кредит чие давање е условено со увоз на комплетна или делумно определена опрема;

3) ако се увезува опрема во врска со откупена лиценца и со договорени технолошки постапки;

4) ако се увезува опрема заради комплетирање на постојна опрема што со неа функционално сочинува целина;

5) ако се увезува веќе употребена опрема.“

Овластената банка утврдува дали е исполнет некој од условите од ставот 1 на оваа точка.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5074

15 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Џуверовиќ, с. р.

923.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА

1. Во Наредбата за поблиските услови и постапката за отсварување на премиите за кравјо млеко во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Премиите од точката 1 на Одлуката се исплатуваат од 15 декември 1965 година за кравјо млеко од следниот квалитет (стандард):

1) да произлегува од здрави крави и ништо да не му е додадено на млекото ниту одземено;

2) да е од еднолична, непросирна бела до жолтикавобела боја и да има својствена миризба и вкус;

3) да е добиено најдоцна 15 дена пред телењето односно најрано десет дена по телењето.

Потврда за исполнување на овие услови издава корисникот на премијата.“

2. Во точката 6 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За млекото испорачано од 15 до 31 декември 1965 година корисникот на премијата е должен кон барањето за отсварување на премијата да приложи и своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека кравјото млеко му одговара на квалитетот пропишан во точката 3а од оваа наредба.“

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-87/65

9 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

924.

Врз основа на членот 117 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Кога југословенски и странски воздухоплови летаат во воздушниот простор на Југославија плаќаат надоместок за користење на техничките уреди и услуги на службата за водење воздухоплови (во понатамошниот текст: надоместок), според точ. 2 до 5 на оваа наредба.

2. Надоместок за услуги дадени на воздухоплови во меѓународната воздушна пловидба при прелетување на Југославија без слетување, за секој километар минат воздушен пат изнесува:

	Динари
1) за авион во тежина над 5 до 25 тона	86
2) за авиони во тежина над 25 до 50 тона	110
3) за авиони во тежина над 50 тона	132

Надоместокот за услуги дадени на хеликоптери во меѓународната воздушна пловидба при прелетување на Југославија без слетување, изнесува 50% од надоместокот определен во одредбите под 1 до 3 на ставот 1 од оваа точка.

Надоместокот за услуги дадени на воздухоплови од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на еден превезувач изнесува 90% од надоместокот определен во ст. 1 и 2 на оваа точка ако сите воздухоплови на превезувачот во рок од 30 дена извршат од 12 до 20 прелетувања на Југославија, 80% — ако извршат од 21 до 31 прелетување, 70% — ако извршат од 32 до 45 прелетувања, 60% — ако извршат од 46 до 55 прелетувања односно 50% — ако извршат над 55 прелетувања.

3. За услуги дадени на воздухоплови во меѓународната воздушна пловидба што слетуваат на југословенски аеродроми надоместокот изнесува 5% од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба.

За воздухопловите во меѓународната воздушна пловидба што ќе слетнат на југословенски аеродроми вон редовното време определено со важечкиот пропис за тие аеродроми, надоместокот изнесува 10% од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба.

4. Надоместокот за услуги дадени во меѓународната воздушна пловидба на воздухоплови што ја прелетуваат Југославија без слетување, а кои му припаѓаат на превезувач чии воздухоплови во редовниот меѓународен сообраќај слетуваат на југословенски аеродроми, изнесува 50% од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 од оваа наредба, ако воздухопловите на тој превезувач што слетуваат на југословенски аеродроми во рок од 30 дена извршат од 8 до 16 слетувања, 40% — ако извршат од 17 до 24 слетувања, 25% — ако извршат од 25 до 32 слетувања односно 10% — ако извршат над 32 слетувања.

5. Надоместокот за услуги дадени на воздухоплови во внатрешната пловидба изнесува 5% од

надоместокот определен во точката 2 став 1 на оваа наредба.

6. Југословенските воени воздухоплови, воздухопловите со кои летаат шефови на држави и спортските воздухоплови, не плаќаат надоместок (член 117 став 2 од Законот за воздушната пловидба).

Како спортски воздухоплови се подразбираат југословенски и странски воздухоплови во тежина до 5 тона.

7. Како тежина на воздухопловот при пресметување на надоместокот според оваа наредба, се зема најголемата дозволена тежина означена во уверението за пловидбеност на воздухопловот.

8. Надоместокот за користење услуги на службата за врска за комерцијални цели и за други потреби на превозувачите и другите корисници на овие услуги, се наплатува според важечката поштенско-телеграфско-телефонска тарифа.

9. Надоместокот од оваа наредба за услугите дадени на странски воздухоплови се пресметува од 26 јули 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за тарифата на надоместоците за спроведување на воздухопловите на воздушните патишта на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64).

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1908/65-8

18 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричкиќ, с. р.

925.

Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1965 ГОДИНА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Органите на управата, судовите, јавните обвинителства и стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните органи (во понатамошниот текст: органите на управата) се должни, во смисла на одредбите од ова упатство да ги заклучат своите деловни книги и евиденции на 31 декември 1965 година и да состават завршна сметка за таа година.

2. Завршната сметка на органот на управата содржи:

1) пресметка на остварените средства за вршење на редовната дејност, пресметка на користените средства за вршење на редовната дејност и конечна распределба на средствата за вршење на редовната дејност;

2) пресметка на остварените и користените средства за посебни намени;

3) преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондовите;

4) преглед на ненамирените парични обврски и побарувања, преглед на состојбата на потрошениот материјал и ситниот инвентар, преглед на состојбата на предметите на опрема и преглед на состојбата на предметите на заедничката потрошувачка, на 31 декември 1965 година;

5) преглед на запослениот број работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците;

6) извештај за работата;

7) записник од седницата на која е донесена одлука за усвојување на завршната сметка.

ІІ. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

1. Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност

3. Извршената пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност, како и конечната распределба на средствата на лични расходи и фондови се искажува во образецот І: „Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност“.

Во образецот І: „Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност“ се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од претходната година“ — пренесените средства според завршната сметка на органот на управата за 1964 година, ако орган на управата во 1964 година во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61), работел според принципот на доход;

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ — средствата што се пренесени од буџетот на општествено-политичката заедница за 1965 година на жиро-сметката на орган на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност.

Органите на управата што вршат работи за повеќе општествено-политички заедници (заеднички органи, и на кои средствата за вршење на редовната дејност им се обезбедуваат од буџетите на повеќе општествено-политички заедници се должни како прилог кон образецот І да изработат спецификација од ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ со износите што за вршење на редовната дејност ги примиле од буџетот на секоја одделна општествено-политичка заедница;

3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите на органот на управата што се користат како средства за вршење на редовната дејност“ — остварените приходи на органот на управата за кои, во смисла на членот 17 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, сообраќајот на општествено-политичката заедница му ги отстапило на органот на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност;

4) под ред. бр. 4: „Друго“ — извршеното враќање на орочените средства во поранешните години;

5) под ред. бр. 6 до 12 — исплатените аконтации на личните доходи и другите лични примања, како и исплатените материјални расходи за вршење на редовната дејност на органот на управата според финансискиот план за 1965 година;

6) под ред. бр. 13: „Уплатена амортизација“ се внесува уплатената амортизација на опремата, ако со прописите на општествено-политичката заедница била воведена амортизација на предмети на опрема. Износот на пресметаната а неуплатена амортизација се искажува под ред. бр. 17: „За ненами- рени обврски“;

7) под ред. бр. 17: „За ненами- рени обврски“ — обврските создадени во текот на 1965 година и поранешните години, што не се намирени до 31 декември 1965 година, а кои произлегуваат од вршење на редовната дејност на органот и ги товарат средствата на органот распоредени за вршење на редовната дејност;

8) под ред. бр. 18 и 19 — соодветниот дел од остварените а неисплатени лични доходи што треба да им се исплатат на работниците врз основа на одлука за конечната распределба на средствата според завршната сметка, доколку исплатените аконтации на личните доходи во текот на годината се помали од вкупниот износ на остварените лични доходи

според конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност на органот на управата;

9) под ред. бр. 21 до 24 — средствата што со завршната сметка на органот на управата, врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредуваат во фондовите на органот на управата;

10) под ред. бр. 25: „За пренос во наредната година“ — соодветниот дел од средствата што органот на управата е должен да го пренесе во наредната година заради извршување на обврските односно задачите за кои му биле обезбедени тие средства, а кои обврски односно задачи органот на управата не ги извршил во 1965 година;

11) под ред. бр. 26: „За уплата во буџетот“ — непотрошениот дел од средствата за вршење на редовната дејност кој врз основа на одлуката од собранието на општествено-политичката заедница односно по одлука од органот на управата се враќа во буџетот.

4. Покрај пресметката на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност која на начинот од точката 3 на ова упатство, се составува за органот на управата во целина, органот на управата може да состави и пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност по работни единици, ако е финансискиот план на органот на управата составен по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од Упатството за начинот на составување на финансискиот план и пресметката за користење на средствата за посебни намени на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/64).

5. Како прилог кон образецот I органот на управата составува образец I/1: „Преглед на извршувањето на одделни видови расходи на редовната дејност“.

Во образецот I/1 се искажуваат определени видови расходи извршени за вршење на редовната дејност на органот на управата.

2. Пресметка за користењето на средствата за посебни намени

6. Во образецот II: „Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени“ се искажуваат средствата што на органот на управата му се обезбедени за посебни намени, без оглед дали овие средства се користат непосредно од буџетот или по пат на посебна сметка, како и без оглед на тоа дали органот на управата ги користи тие средства за извршување на своите посебни задачи или се појавува само како носител на средствата за посебни намени, па натаму ги распоредува (средства за работа — дотации — на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани, средства — дотации — за вршење определени услуги на устанавите на општествените служби и сл.).

Пресметката на остварените и користените средства за посебни намени се искажува посебно за секоја одделна намена на одделен образец II, без оглед дали се обезбедени средства за посебните намени користени по пат на акредитив, врз основа на донесената пресметка за користењето на средствата за посебни намени (ако е со актот на собранието на општествено-политичката заедница определено да се донесува пресметка) или непосредно преку посебна сметка.

Средствата за посебни намени што се предвидени во буџетот за набавка на опрема, ако тие средства согласно со одлуката од собранието на општествено-политичката заедница се пренесени во фондот на опрема на органот на управата, не се искажуваат во образецот II. Овие средства се искажуваат во образецот III: „Преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондот на опремата“.

Во завршната сметка на органот на управата не се искажуваат оние средства за посебни намени што во буџетот на општествено-политичката заедница се распоредени како дополнителни средства

(дотации) што им се даваат на други општествено-политички заедници.

Врз основа на составените поединечни пресметки за користењето на средствата за секоја одделна посебна намена, органот на управата составува збирен преглед на остварените и користените средства за посебни намени во целина, за чии прилози се сметаат сите поединечни пресметки врз основа на кои е составена оваа збирна пресметка за користењето на средствата за посебни намени.

Во образецот II: „Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени“ се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1: „Пренесени средства од претходната година“ — пренесените непотрошени средства од 1964 година од посебната сметка на органот на управата, ако е во општиот дел на буџетот или со посебна одлука од собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства од посебната сметка на органот на управата да се пренесат и користат во 1965 година;

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ средства што му се одобрени на органот на управата за посебни намени во буџетот за 1965 година, а кои се користат непосредно од буџетот (по пат на акредитив) или кои заради користење му се пренесени на посебна сметка;

3) под ред. бр. 3: „Од сопствени приходи“ — средствата од приходите што органите на управата ги остваруваат со својата дејност, ако е со актот на собранието на општествено-политичката заедница определено тие приходи да се користат како средства за посебни намени.

Во секој образец „Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени“ во колоната 2 под ред. бр. 2 се искажува и бројот на позицијата под кој во посебниот дел на буџетот се распоредени средствата за таа намена, а во збирниот образец „Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени“ се искажуваат сите броеви на позициите од посебните обрасци односно сите броеви на позициите на распоредните групи на посебниот дел од буџетот во кои се распоредени средствата за посебни намени на односниот орган на управата;

4) под ред. бр. 21: „За пренос во наредната година“ — предвидените средства за пренос во наредната година ако е со општиот дел на буџетот или со посебен акт на собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства за посебни намени во 1965 година да можат да се користат во наредната година.

3. Преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондовите

7. За фондовите формирани во смисла на членот 13 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, органот на управата е должен да состави преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондот со состојбата на 31 декември 1965 година. Овој преглед се составува за секој фонд посебно.

8. Пресметка на остварениот и користениот паричен дел од средствата на фондот на опремата се искажува во образецот III: „Преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондот на опремата“.

Во одделни редни броеви на овој образец се внесуваат:

1) ред. бр. 1: „Средства пренесени од претходната година“ — непотрошените парични средства (салдото) на сметката на фондот на опремата односно на соодветните фондови според намената на 31 декември 1964 година, како и пренесените средства во корист на тој фонд во 1965 година според завршната сметка за 1964 година на органите на управата кај кои се вршело проверување на можноста за обезбедување и распределба на средствата според

принципот на доход во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61). Како соодветни фондови на органите кај кои се вршело проверување во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, се сметаат фондовите чија намена и одговарала на предвидената измена на фондот на опремата во чл. 25 и 26 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата;

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ — средствата што непосредно од буџетот се пренесени во фондот на опремата заради извршување определени набавки;

3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите или дел од приходите што органот на управата ги остварил со својата дејност“ — средствата од приходите што органот на управата ќе ги оствари со својата дејност ако е со актот на собранието на општествено-политичката заедница определено средствата од тие приходи да се внесуваат во фондот на опремата;

4) под ред. бр. 4: „Од средствата на амортизацијата“ — паричните средства од амортизацијата на предмети на опрема, ако е со прописи на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема;

5) под ред. бр. 6: „Средства од осигурување, продажба и закуп“ — паричните средства што ги остварил органот на управата со продажба, давање во закуп или по основот на осигурување на предмети на опрема, ако со прописи на општествено-политичката заедница не е определена поинаква намена на овие средства;

6) под ред. бр. 7: „Враќање на орочените средства во поранешните години“ — вратените средства на орочените депозити на оние органи на управата што во 1964 година и во поранешните години работеле според принципот на доход.

9. Во образецот IV: „Преглед на остварениот и потрошениот паричен дел од средствата на фондот за заедничка потрошувачка“ се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од претходната година“ — непотрошените парични средства (салдото) на сметката на фондот за заедничка потрошувачка на 31 декември 1964 година, како и пренесените средства во корист на тој фонд во 1965 година, според завршната сметка на органот на управата што во 1964 година во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници работеле по принципот на доход;

2) под ред. бр. 2: „Средства од буџетот“ — средствата што непосредно од буџетот се пренесени во корист на фондот за заедничка потрошувачка, по одлука од собранието на општествено-политичката заедница во смисла на членот 45 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата;

3) под ред. бр. 3: „Средства од приходите или од дел на приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност“ — средствата пренесени во фондот за заедничка потрошувачка од приходите или од дел на приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност, во смисла на членот 45 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата;

4) под ред. бр. 4: „Од средствата на амортизацијата“ — уплатената амортизација на предмети за заедничка потрошувачка, ако е со прописи на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети за заедничка потрошувачка.

10. Во образецот V: „Преглед на остварените и користените средства на резервниот фонд“, врз основа на податоците за остварените приходи и извршените расходи на резервниот фонд, се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1: „Средства пренесени од претходната година“ — непотрошените парични средства на резервниот фонд (салдото) на сметката на ре-

зервниот фонд на 31 декември 1964 година, како и пренесените средства во корист на тој фонд во 1965 година според завршната сметка на органот на управата што во 1964 година, во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, работеле по принципот на доход;

2) под ред. бр. 2: „Вратени позајмици дадени во поранешните години“ — вратените позајмици што органите на управата што работеле по принципот на доход, ги дале од средствата на тој фонд, согласно со одредбите од Упатството за начинот на распределба на приходите и изработка на финансискиот план и завршната сметка на државните органи кај кои се врши проверување во смисла на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, бр. 06-4701/1 од 17 февруари 1961 година, а што го пропишале Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа и Државниот секретаријат за работите на финансиите.

4. Попис

11. Органот на управата е должен со состојбата на 31 декември 1965 година да изврши попис на потрошните материјали, ситниот инвентар, предметите на опремата, предметите на заедничката потрошувачка и недвижностите.

12. Пописот го врши комисија за попис. Членовите на комисијата за попис ги именувваат советот на работната заедница и старешината на органот на управата од редот на членовите на работната заедница.

Во актот за именување на членовите на комисијата за попис мора да се означат рокот во кој е должна комисијата да го изврши пописот.

За попис и утврдувањето на паричните обврски и побарувања може да се формира посебна комисија. За членови на оваа комисија не можат да се именувваат работници што во текот на годината непосредно воде евиденција за побарувањата и обврските на органот на управата, како ниту работници што се одговорни за наплата на побарувањата односно за исплата на обврските.

13. Пописот на имотот со состојбата на 31 декември 1965 година се врши според Упатството за водење евиденција за имотот со кој управуваат државни органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/61).

Податоците за пописот се внесуваат во образците П—1 и П—2 што се печатени кон Упатството за водење евиденција за имотот со кој управуваат државни органи и кои се составен дел од тоа упатство.

Пополнетите образци П—1 и П—2, по завршениот попис, ги потпишуваат членовите на комисијата и ракувачот на имотот.

Состојбата на опремата односно состојбата на потрошните материјали и ситниот инвентар за вршење на редовната дејност се искажува одвоено од состојбата на предметите што претставуваат средства на заедничката потрошувачка.

14. Врз основа на состојбата утврдена со пописот, комисијата за попис составува рекапитулација на пописот според категориите на имотот и според неговата вредност искажана во колоните: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18 и 19 на образецот П—1, односно во колоните 8, 9, 11 и 12 на образецот П—2.

На органот на управата надлежен за работите на буџетот и на Службата на општественото книговодство ќе им се достави, како составен дел од завршната сметка, само рекапитулацијата на пописот извршена во смисла на ставот 1 од оваа точка.

15. Комисијата за попис е должна да состави список на сите парични обврски и побарувања на 31 декември 1965 година.

Списокот на ненамирните обврски треба за секоја обврска да содржи:

— реден број;
 — датум на настанувањето на обврската;
 — кому треба да се изврши исплатата;
 — основ на обврската;
 — износ на обврската;
 — образложение зошто обврската не е нами-
 рена во текот на годината

Списокот на ненаплатените побарувања треба да содржи:

— реден број;
 — датум на стасаноста на побарувањето;
 — од кого требало да се изврши наплатата;
 — основ на побарувањето;
 — износ на побарувањето;
 — датум на наплатата до денот на поднесува-
 њето на завршната сметка.

Комисијата е должна да го испита секое сом-
 нително, спорно, ненаплатено и застарено побару-
 вање. Застарените, неликвидните и побарувањата
 за кои не постои уредна документација ќе се ис-
 кажат во посебни пописни листи.

16. Списокот на ненамирените обврски и по-
 барувања се составува на посебните пописни листи
 за обврските и побарувањата што произлегуваат
 од вршењето на редовната дејност на органот на
 управата, а на посебните пописни листи за посеб-
 ни намени.

17. По извршениот попис комисијата е должна
 да состави записник за резултатот на извршениот
 попис. Записникот се составува спрема Упатството
 за водење евиденција за имотот со кој управуваат
 државни органи

Комисијата е должна кон своето мислење да
 ги изнесе и забелешките од ракувачите на имот и
 од други одговорни работници, со кои се правдаат
 утврдените разлики помеѓу состојбата според по-
 писот и состојбата според книговодството, како и
 да дадат образложенија за ненамирените обврски,
 застареноста и ненаплативоста на побарувањата и
 слично

18. Советот на работната заедница и стареши-
 ната на органот на управата, односно советот на
 работната заедница за предметите на заедничката
 потрошувачка, по разгледувањето на пописниот
 материјал, одлучуваат:

1) за начинот на ликвидација на утврдените
 кусоци на имот;

2) за начинот на книжење на утврдените ви-
 шини на имот;

3) за височината на отписот на исправките на
 вредноста на сомнителните, спорните, застарените
 и ненаплативите побарувања;

4) за расходувањето на имотот, ликвидацијата
 на разликата во квалитетот и слично.

Записниците од седниците на советот на ра-
 ботната заедница и старешините на органите на
 управата, заедно со преписи од донесените одлуки,
 се прилагаат кон пописниот материјал

19. Врз основа на податоците добиени со по-
 писот се пополнува образецот VI: „Преглед на не-
 намирените обврски“.

При пополнувањето на образецот VI, како и
 при вршењето на пописот на ненамирените обвр-
 ски, треба да им се обрне посебно внимание на за-
 дачите поради кои настанале обврските, бидејќи
 од правилниот попис на обврските зависи, покрај
 другото, и конечната распределба на средствата
 според завршната сметка на органот на управата
 за вршење на неговата редовна дејност.

5 Преглед на запослените работници и исплатените и пресметаните лични доходи на работниците

20. Врз основа на податоците од исправите за
 исплатените лични доходи се пополнува образецот
 VII: „Преглед на запослените работници и исплате-
 ните и пресметаните лични доходи на работниците“.

Во одделни колони на овој образец се внесува,
 и тоа:

1) во колоната 2: „Број месеци — работници“
 — вкупниот број на месеците што ги поминале на
 работа работниците на органот на управата. Како
 време поминато на работа покрај ефективно поми-
 натото време на работа се смета и времето што го
 поминале работниците на боледување до 30 дена
 и на годишен одмор

Времето поминато на боледување за кое ра-
 ботникот примал надоместок на личниот доход не
 се зема предвид кај пресметувањето на бројот ме-
 сеци — работници.

Бројот месеци — работници се пресметува на
 тој начин што од исплатните исправи ќе се утврди
 бројот на работниците по категориите на стручнага
 спрема што биле во текот на целата 1965 година
 запослени во органот на управата. Овој број ра-
 ботници се множи со 12 месеци и се добива вкуп-
 ниот број месеци-работници за оние работници
 што биле запослени во органот на управата во те-
 кот на целата 1965 година. Меѓутоа, ако одделни
 работници биле на непрекинато боледување по-
 долго од 30 дена, добиениот износ месеци-работ-
 нници се намалува за времето поминато на непре-
 кинато боледување подолго од 30 дена. Бројот ме-
 сеци-работници се добива на тој начин што соб-
 раниот број денови на непрекинато боледување за
 сите работници подолго од 30 дена ќе се подели
 со 30 (дена). Добиениот резултат претставува број
 месеци-работници за кои се намалува бројот ме-
 сеци-работници пресметан според ставот 3 од оваа
 одредба.

На добиениот број му се додава бројот на ме-
 сеци-работници за оние работници што во текот
 на годината засновале работен однос со органот на
 управата односно на кои во текот на годината им
 престанал работниот однос во органот на управата.

Заради полесно и поточно пресметување на
 бројот месеци-работници, пресметувањето може
 да се врши според месечните платни списоци.
 Пример:

Од платниот список за месец јануари утврде-
 но е дека во текот на целиот месец на ефективна
 работа имало 16 работници со виша стручна спре-
 ма, што сочинува 16 месеци-работници. Покрај
 тоа, утвредено е дека двајца работници со виша
 стручна спрема засновале работен однос и стапиле
 на работа на 16 јануари 1965 година. За овие ра-
 ботници бројот месеци-работници се добива на тој
 начин што нивниот вкупен број денови поминат
 на работа ќе се подели со 30 (дена). Во овој слу-
 чај времето поминато на работа за овие двајца ра-
 ботници изнесува 32 дена (2×16), што поделено со
 30 дава 1,07 месеци-работници (0,07 може да се за-
 немари).

Значи, во органот на управата во текот на ја-
 нуари имало 17 месеци-работници ($16 + 1$).

Во февруари сите 18 работници со виша струч-
 на спрема биле на работа, а покрај тоа на 9 фев-
 руари од боледување подолго од 30 дена се врати-
 ле двајца работници со виша стручна спрема.

Ако бројот на ефективните денови поминати
 на работа, кои за овие двајца работници изнесува
 40 дена (20×2), го поделиме со 30, добиваме 1,33 ме-
 сеци-работници.

Значи, во февруари вкупниот број месеци-ра-
 ботници изнесува 19,33 ($18 + 1,33$).

На ист начин се пресметува бројот месеци-
 работници и за другите месеци до крајот на 1965
 година. Добиениот збир месеци-работници за сите
 12 месеци на 1965 година, пресметан на изложени-
 от начин, претставува број месеци-работници што
 се искажува во колоната 2: „Број месеци-работ-
 нници.“

Ако во органот на управата не се појавила по-
 голема флукуација на работници, при пресмету-
 вањето на бројот месеци-работници може да се
 тргне од година (12 месеци) како целина, со тоа
 што би се извршила корекција за времето поми-
 нато на непрекинато боледување подолго од 30
 дена, како и за случаите на престанок и засновање
 работен однос во текот на годината;

2) во колоната 3: „Исплатени аконтации од нето личните доходи во текот на годината“ — исплатените аконтации на работниците за работа со полно работно време, додека исплатените нето-лични доходи за работа подолга од полното работно време и за исплатените награди според правилникот на органот на управата се искажуваат во колоната 6: „Нето лични доходи за работа подолга од полното работно време и награди“;

3) во колоната 4: „Остварени а неисплатени лични доходи според завршната сметка за 1965 година“, како и во колоната 3: „Исплатени аконтации од нето личните доходи во текот на годината“, нето личните доходи само за времето поминато на работа што служело како основица за пресметување на бројот месеци-работници од колоната 2;

4) во колоната 8: „Нето примања за дополнителна работа (хonorarij)“ — извршените исплати на работниците од средствата за вршење на редовната дејност, како и од средствата за посебни намени за дополнителна работа кај односниот орган на управата;

5) во колоните 9 и 10: „Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник“ — просечниот месечен износ на нето личните доходи по еден работник кој се добива со делење на нето личните доходи искажани во колоната 5 на овој образец односно на вкупните нето лични доходи искажани во колоната 7 на овој образец со искажаниот вкупен број месеци-работници од колоната 2 на овој образец;

6) во колоната 11 — бројот на запослените работници во органот на управата на 1 јануари 1965 година а во колоната 12 — бројот на запослените работници на 31 декември 1965 година, вклучувајќи ги во обата случаја и работниците што тогаш се наоѓале на боледување.

21. Извештајот за работата се состои од општ дел, посебен дел и заклучок.

Општиот дел на извештајот содржи податоци: за називот на органот на управата, за годината за која се донесува завршната сметка, за бројот на одржаните седници на советот на работната заедница, за одржаните собири на членовите на работната заедница, за прегледите извршени од надлежните органи за општествената контрола и друго.

Посебниот (стручниот) дел на извештајот ги содржи сите податоци што можат да послужат за оценување во која мера органот на управата ги извршил работите и задачите предвидени со програмата за работа за 1965 година.

Посебниот дел на извештајот ги опфаќа особено податоците:

1) за постигнатото извршување на програмата за работа, како и за елементите што придонеле органот на управата да ја изврши односно не изврши програмата за работа;

2) за усогласеност на одобрените средства на органот на управата во буџетот на општествено-политичката заедница со поставените задачи од страна на собранието на општествено-политичката заедница;

3) за измените на програмата за работа што настанале во текот на годината и за соодветното зголемување односно намалување на средствата одобрени од страна на собранието на општествено-политичката заедница;

4) за состојбата и движењето на фондовите на органот на управата и за нивната употреба во текот на годината;

5) за спроведената систематизација на работните места, состојбата на кадрите, условите на работата и слично;

6) за усвоените мерки за конечна распределба на средствата за вршење на редовната дејност според завршната сметка на лични доходи и фондови, како и сите други податоци од значење за работата на органот на управата.

Во заклучокот на извештајот за работата се дава оценка на работата како и оценка на преземените мерки и донесените одлуки на советот на работната заедница и старешината на органот на управата заради подобрување на работата и за отстранување на недостатоците во работата на органот на управата.

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

22. Завршната сметка на органот на управата ја донесуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница, и тоа до 31 јануари 1966 година, во смисла на чл. 72 и 79 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата.

Нацртот на завршната сметка советот на работната заедница задолжително го изнесува пред членовите на работната заедница, чии забелешки и предлози на нацртот на завршната сметка задолжително се разгледуваат при неговото донесување.

23. Во записникот од седницата на која се разгледува завршната сметка се внесуваат и донесените заклучоци по забелешките на членовите на советот на работната заедница и старешината на органот на управата на завршната сметка, како и одлуките на старешината на органот на управата и советот на работната заедница во поглед на завршната сметка.

24. По усвојувањето на завршната сметка од старешината на органот на управата и советот на работната заедница, усвоената завршна сметка му се доставува на органот на управата надлежен за работите на буџетот во рок од 7 дена по неговото усвојување.

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на управата е должен, во смисла на членот 11 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65), да ја достави усвоената завршна сметка и до Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

Како завршна сметка, која во смисла на ст. 1 и 2 од ова точка, се доставува до органот на управата надлежен за работите на буџетот и до Службата на општественото книговодство, се сметаат обрасците од I до VII на ова упатство, списокот на ненаплатените побарувања, рекапитулацијата на пописот на имотот и извештајот за работата.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

25. Органите на управата што го водат книговодството според начелата за двојно книговодство можат, покрај завршната сметка составена според ова упатство, да состават и биланс со состојба на 31 декември 1965 година, со соодветните прилози.

26. Органите на управата се должни пред составувањето на завршната сметка за 1965 година да ги усогласат податоците за состојбата на жиро-сметката и на посебните сметки со податоците за состојбата на тие сметки кај Службата на општественото книговодство.

27. Обрасците од I до VII наведени во точ. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19 и 20 на ова упатство се напечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

28. Износите во завршната сметка за 1965 година не се пресметуваат на нови динари во смисла на членот 8 од Законот за издавање нови банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65).

29. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-14983/1
15 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

Образец I
(формат 210 × 297 mm)

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	О П И С	И з н о с	
		предвидено во финансискиот план	остварено односно користено според завршна пресметка
1	2	3	4
I. Средства			
1	Средства пренесени од претходната година		
2	Средства од буџетот		
3	Средства од приходите на органот на управата што се користат како средства за вршење на редовната дејност		
4	Друго		
5	Вкупно средствата (1 до 4)		
II. Потрошок на средствата			
6	Исплатени аконтации од нето личните доходи		
7	Исплатени придонеси на аконтациите од нето личните доходи		
8	Вкупно аконтациите од личните доходи (6 + 7)		
9	Исплатени други нето лични примања		
10	Исплатени придонеси на нето личните примања		
11	Вкупно другите лични примања		
12	Материјални трошоци		
13	Уплатена амортизација		
14	Текушта резерва		
15	Вкупно потрошено (8+11+12+13)		
16	Средства за распределба (I минус II)		
III. Распределба на средствата			
17	За ненамирани обврски	xxx	
18	За остварени а неисплатени нето лични доходи	xxx	
19	За придонеси на неисплатените нето лични доходи	xxx	
20	Вкупно за лични доходи (18 + 19)	xxx	
21	За фондот на опремата	xxx	
22	За фондот на заедничката потрошувачка	xxx	
23	За резервниот фонд	xxx	
24	Вкупно за пренос во фондовите (21 + 22 + 23)	xxx	
25	За пренос во наредната година	xxx	
26	За уплата во буџетот	xxx	
27	Вкупно распоредено (20 + 24 + 25 + 26)	xxx	
Рекapитулација на распределбата на вкупните средства			
1	Лични доходи	xxx	
2	Други лични примања	xxx	
3	Материјални расходи (вклучително, уплатената амортизација)	xxx	
4	Ненамирани обврски	xxx	
5	Пренос во фондовите	xxx	
6	Пренос во наредната година	xxx	
7	Пренос во буџетот	xxx	
8	Вкупно распоредено (1 до 7)	xxx	

Образец I/1
(формат 210 × 297 mm)

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАСХОДИ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. Набавка на материјали и платени производствени услуги		
1	Материјал и ситен инвентар	
2	Осветление и гриво	
3	Поштенски, телеграфски, телефонски, радио и ТВ услуги	
4	Услуги од други лица што имаат производствен карактер	
5	Превозни трошоци	
6	Трошоци за репрезентација	
7	Вкупно I (1 до 6)	
II. Непроизводствени услуги и други издатоци		
8	Надоместоци за банкарски услуги и интереси	
9	Премии за осигурување	
10	Комунални услуги	
11	Закупнини и други трошоци	
12	Вкупно II (9 до 12)	
13	Дневници за службени патувања, преместувања и патни паушали	
14	Теренски додатоци и надоместоци за одвоен живот од семејството	
Вкупно (I+II+13+14)		

Образец II
(формат 210 × 297 mm)

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. Средства		
1	Пренесени средства од претходната година	
2	Средства од буџетот (по позицијата бр.... од посебниот дел на буџетот)	
3	Од сопствените приходи	
4	Од други извори на средства	
5	Вкупно средствата (1)	
II. Потрошок на средствата		
6	Лични расходи	
7	Придонеси	
8	Вкупно личните расходи (6+7)	
9	Интервенции во стопанството	
10	Плаќање услугите на здравствените установи за социјално неосигурани лица	
11	Социјална помош	
12	Помош на семејствата чии хранители се на задолжителна воена служба	
13	Предвојничка обука	
14	Стипендии	
15	Материјални расходи	
16	Инвестициони вложувања	
17	Друго	
18	Вкупно потрошокот на средствата (II)	
19	Непотрошени средства (I минус II) од тоа:	
20	За пренос во буџетот	
21	За пренос во наредната година	

Образец III
(формат 210 × 297 mm)

**ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И ПОТРОШЕНИОТ
ПАРИЧЕН ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
ЗА ОПРЕМА**

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. Средства

- Средства пренесени од претходната година
- Средства од буџетот (по позицијата бр. ... од посебниот дел на буџетот)
- Средства од приходите или од дел на приходите што органот на управата ги остварил со својата дејност
- Од средствата на амортизацијата
- Пренос од фондот за опрема од друг орган на управата заради здружување на средствата
- Средства од осигурување, продажба и закуп
- Враќање на орочените средства во поранешните години

8 Вкупно средствата (1 до 7)

II. Потрошок на средствата

- За набавка на опрема
- Пренос во фондот за опрема на друг орган на управата заради здружување на средствата
- Орочени средства во 1965 година
- Вкупно потрошокот на средствата (9 до 11)
- Непотрошени парични средства (салдо: I минус II)

Образец IV
(формат 210 × 297 mm)

**ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И ПОТРОШЕНИОТ
ПАРИЧЕН ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА**

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. Средства

- Средства пренесени од претходната година
- Средства од буџетот (по позицијата бр. ... од посебниот дел на буџетот)
- Средства од приходите или од дел на приходите што органот на управата ги остварил со својата дејност
- Од средствата на амортизацијата

1	2	3
5	Примени отплати по кредитите дадени од фондот во поранешните години	
6	Уплати од членовите на работната заедница во текот на годината на име сопствено учество по заемите	
7	Пренос од фондот за заедничка потрошувачка од друг орган на управата заради здружување на средствата	
8	Средства од осигурување, продажба и закуп	
9	Враќање на орочените средства во поранешните години	
10	Друго	

Вкупно средствата (1 до 10)

II. Потрошок на средствата

- Инвестициони вложувања (недвижности)
- Набавка на подвижни предмети
- Стипендии и други издатоци за стручно усовршување
- Разни расходи во согласност со потребите на членовите на работната заедница
- Пренос во фондот за заедничка потрошувачка на друг орган на управата заради здружување на средствата
- Орочени средства во 1965 година
- Вкупно потрошокот на средствата (12 до 17)
- Непотрошени парични средства (салдо: I минус II)

Образец V

(формат 210 × 198 mm)

**ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ
СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД**

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. Средства

- Средства пренесени од претходната година
- Вратени позајмици дадени во поранешните години
- Друго

4 Вкупно средствата (1 до 3)

II. Користени средства

- Потрошено во текот на годината
- Вкупно (5)
- Слободни средства за користење (салдо: I минус II)

Образец VI

(формат 420 × 198 mm)

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ

Реден број	Вид на обврската	И з н о с					
		Обврски од средствата					
		за редовна дејност	за посебни намени	на фондот за опрема	на фондот за заедн. потрош.	на резервниот фонд	вкупно обврските на фондовите (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

- Обврски спрема здравствените установи
- Обврски за нестопански инвестиции:
 - обврски по инвестиционите вложувања во поранешните години

1	2	3	4	5	6	7	8
— обврски по инвестиционите вложувања во те- куштата година — неисплатени анuitети по кредитите за несто- пански инвестиции што стасале во поранеш- ните години како и во текуштата година Вкупно обврските за нестопански инвестиции							
3	Обврски спрема установите и општествено-поли- тичките организации						
4	Обврски спрема банките и фондовите по прив- ремените позајмици						
5	Обврски по набавките на предмети за опрема						
6	Обврски по набавките на предмети за заедничка потрошувачка						
7	Обврски за материјални расходи						
8	Обврски за лични расходи						
Вкупно ненамирените обврски (1 до 8)							

Образец VII
(формат 420 × 198 mm)

ПРЕГЛЕД НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ИСПЛАЌЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Запослени работници според стручната спрема	Број месеци-работници	Исплатени аконтации на нето личните доходи во текот на годината	Остварени а неисплатени лични доходи според завршната сметка за 1965 г.	Вкупно (3 + 4)	Нето лични доходи за работа подолга од полно то раб. време и награди	Вкупни нето лични доходи (5 + 6)	Нето примања за дополнителна раб. (хонорари)	Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник:	Број на запослените работници на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Стручни работници											
1. Висока и виша стручна спрема											
2. Средна стручна спрема											
3. Нижа стручна спрема											
Вкупно I											
II. Други работници											
III. Вкупно (I + II)											
IV. Пресметани придонеси на личните доходи											
Вкупно (III + IV)											

926.

Врз основа на членот 81 став 2 од Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

**УПАТСТВО
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТАНБЕНИТЕ
ЗГРАДИ ПОД ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ
ЗА 1965 ГОДИНА**

1. Упатството за завршната сметка на станбените згради под општествено управување за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64) со измените пропишани со ова упатство, ќе се применува и на завршната сметка на станбените згради под општествено управување за 1965 година.

2. Во сите одредби на упатството бројот: „1964“ се заменува со бројот: „1965“, а бројот: „1965“ — со бројот: „1966“.

3. По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Разни побарувања на станбена зграда под општествено управување (должна ненаплатена станаина, закупнина и друго) од 1965 или поранешните години што ќе се наплатат по 31 декември 1965 година, ќе се книжат во корист на организацијата за стопанисување со станбени згради што ќе го преземе стопанското работење со односната станбена зграда во општествена сопственост.“

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-15053/1
17 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

927.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

1. Во Решението за именување членови на општинските изборни комисији („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 6/65) во точката 1 оддел Г текстот под 94 алинеја 1 се менува и гласи:

„претседател Топалов Стеван Софија, судија на Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Милиќ Аца Јован, судија на Окружниот суд во Нови Сад;“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 199

16 декември 1965 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Заменик претседател,
Мирко Гвозденовиќ, с. р. Владо Вукановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за медицинската документација, евиденциите и извештаите на здравствените установи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

Во членот 4 став 1 на крајот на текстот треба да се додадат изоставените зборови: „и бр. 1—06—11 до бр. 1—06—14“.

Во членот 8 став 1 на крајот на текстот треба да се додадат изоставените зборови: „и бр. 2—03—31 и бр. 2—05—31 до бр. 2—05—33“.

Во членот 8 по ставот 1 треба да се додаде изоставениот став 2, кој гласи:

„Болниците и здравствените установи со стационар водат дневна евиденција за движењето на болните на образецот бр. 2—21—31.“

Во членот 13 став 1 наместо зборовите: „и 3—16—60 до 3—21—60“ треба да стојат зборовите: „и 3—04—61, 3—06—61 и 3—21—60“.

Во членот 13 став 2 наместо зборовите: „бр. 3—01—70 до бр. 3—07—70“ треба да стојат зборовите: „бр. 3—01—70, 3—05—70 и 3—07—70“.

Во членот 19 наместо зборовите: „бр. 3—21—63 до бр. 3—21—65“ треба да стојат зборовите: „бр. 3—00—61 и бр. 3—21—61 до бр. 3—21—65“.

Од Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Белград, 10 декември 1965 година.

СОДРЖИНА:

Страна

901. Закон за финансирањето и материјалното и финансиското работење на Југословенската народна армија —	1849
902. Закон за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година —	1853
903. Закон за дополненија на Законот за средствата на стопанските организации —	1854
904. Закон за измени на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството —	1854
905. Закон за дополненија на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството —	1855
906. Закон за дополненија на Законот за издвојување средства за станбена изградба —	1855
907. Закон за дополненија на Основниот закон за претпријатијата за патишта —	1855
908. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување —	1856
909. Закон за дополненија на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ —	1856
910. Закон за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај —	1857
911. Одлука за доделување дотација на Заедницата на Југословенските железници од средствата на стопанските резерви на федерацијата —	1857
912. Одлука за доделување средства на сојузниот буџет за 1965 година од стопанските резерви на федерацијата за извршување на обврските на федерацијата во спроведувањето на санитарните мерки во областа на заштитата на добитокот —	1858
913. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари —	1858
914. Одлука за потврдување на Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство —	1858
915. Одлука за гарантираните цени на компирот, кромидот и гравот за 1966 година —	1859
916. Одлука за минималните откупни цени на определено овошје и зеленчук произведени во 1966 година —	1859
917. Одлука за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед на добиток, производи од добиток, сировини и отпадници во прометот преку границата —	1860
918. Одлука за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед на растенијата при увозот и извозот —	1860
919. Правилник за стручната спрема и за другите услови што мораат да ги исполнуваат водостопански инспектори —	1861
920. Правилник за поморските книшки и дозволите за укрцување —	1861
921. Наредба за определување на објектите во областа на индустријата, трговијата и угостителството при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство —	1866
922. Наредба за измена и дополненија на Наредбата за условите за увоз на опрема и материјали за инвестициона изградба —	1866
923. Наредба за дополненија на Наредбата за поблиските услови и постапката за остварување на премиите за кравјо млеко во 1965 година —	1867
924. Наредба за надоместокот за водење воздухопловни во воздушниот простор на Југославија —	1867
925. Упатство за доставување на завршната сметка на органите на управата за 1965 година —	1868
926. Упатство за завршната сметка на станбените згради под општествено управување за 1965 година —	1875
927. Решение за измена на Решението за именување членови на општинските изборни комисији —	1876
Исправка на Правилникот за медицинската документација, евиденциите и извештаите на здравствените установи —	1876

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фал. 226.

— Директор и одговорен уредник Љ. Бодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17